



СЛУЖБЕН ВЕСНИК

НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

„Службен весник на СРМ“ излегува по потреба. Ракописите не се враќаат. Огласи по тарифата.

Понеделник, 31 јануари 1977
Скопје
Број 3 Год. XXXIII

Претплатата за 1977 година изнесува 380 динари. Овој број чини 6 дин. Жиро сметка 40100-601-128

11.

Врз основа на член 318 став 2 и член 332 од Уставот на Социјалистичка Република Македонија, Собранието на Социјалистичка Република Македонија, на седницата на Соборот на здружениот труд, одржана на 28 декември 1976 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА РАСПОРЕДОТ НА ДЕВИЗИТЕ УТВРДЕНИ ЗА ПОТРЕБИТЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ЗА 1977 ГОДИНА

Член 1

Девизните средства за потребите на Социјалистичка Република Македонија за 1977 година, утврдени со Одлуката за утврдување на вкупниот износ на девизите за потребите на Федерацијата, републиките и автономните покраини за 1977 година („Службен лист на СФРЈ“, број 58/76) во вкупен износ од 146.130.200 динари, можат да се користат за стоковни и нестоковни плаќања на републичките органи и организации, општините, самоуправните интересни заедници, установите, општествените организации и граѓанските правни лица кои својата дејност ја вршат на територијата на Социјалистичка Република Македонија и за други потреби на Републиката, и тоа:

— за нестоковни плаќања износ од 24.283.000 динари,

— за стоковни плаќања износ од 117.549.000 динари,

— за намирување на непредвидените и недоволно предвидените потреби на Републиката (резерва) до износ од 4.298.200 динари.

За користењето на средствата на резервата одлучува Извршниот совет на Собранието на Социјалистичка Република Македонија.

Извршниот совет на Собранието на Социјалистичка Република Македонија може да го овласти републичкиот секретар за финансии да одобрува користење на девизи од резервата утврдена во став 1 на овој член до определен износ.

Член 2

Од вкупниот износ на девизи од член 1 на оваа одлука се распоредуваат 90 отсто во девизи кои се од значење за одржување на ликвидноста на меѓународните плаќања и 10 отсто во други девизи.

Распоредот на девизите, во рамките и односите утврдени со член 1 и претходниот став на овој член, по одделни корисници и намени е составен дел на оваа одлука.

Член 3

Се овластува Извршниот совет на Собранието на Социјалистичка Република Македонија да може во текот на 1977 година да врши измена на намената за користење на распоредените девизи на одделни корисници, ако за тоа постојат оправдани причини.

Извршниот совет на Собранието на Социјалистичка Република Македонија, ако утврди дека одделни корисници нема во целост да ги искористат утврдените девизи, може, по претходна согласност од корисниците, неискористените средства да ги пренесе во резервата.

Член 4

Собранијата на Општата заедница на образованието и на Заедницата на научните дејности ќе извршат распоред по одделни корисници на утврдениот износ на девизите.

Член 5

Се овластува републичкиот секретар за финансии, според потребите, да донесува решенија за користењето на девизите утврдени за потребите на собранијата на општините и на Заедницата на општините и градовите на Македонија.

Член 6

Со девизите утврдени во оваа одлука може да се вршат плаќања најдоцна до 31 декември 1977 година.

Член 7

Корисниците на девизи се должни, најдоцна до 31 јануари 1978 година, да му поднесат на Републичкиот секретаријат за финансии извештај за користењето на одобрените девизи во 1977 година.

Член 8

Извршниот совет ќе му поднесе на Собранието на Социјалистичка Република Македонија извештај за користењето на девизите според оваа одлука до 30 април 1978 година.

Член 9

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“, а ќе се применува од 1 јануари 1977 година.

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Број 06-3504
28 декември 1976 година
Скопје

Претседател
на Соборот на здружениот труд,
инж. Љубомир Гиговски, с. р.

РАСПОРЕД

на девизите утврдени за потребите на Социјалистичка Република Македонија за 1977 година
(Изразено во динари)

Ред. број	Корисник	За нестоковни плаќања		За стокковни плаќања		Вкупно
		Конвертибилни	Останати	Конвертибилни	Останати	
1	2	3	4	5	6	7
1.	Собрание на СР Македонија	200.000	—	3.800.000	—	4.000.000
2.	Извршен совет на Собранието на СР Македонија	1.000.000	100.000	7.000.000	—	8.100.000
3.	Македонска академија на науките и уметностите	100.000	—	—	—	100.000
4.	Републички секретаријат за внатрешни работи	1.000.000	—	15.200.000	1.800.000	18.000.000
5.	Републички секретаријат за народна одбрана	30.000	—	1.500.000	—	1.530.000
6.	Републички штаб за територијална одбрана	—	—	3.000.000	—	3.000.000
7.	Републички секретаријат за образование и наука	100.000	—	—	—	100.000
8.	Републички секретаријат за култура	200.000	—	—	—	200.000
9.	Републички секретаријат за здравство и социјална политика	300.000	—	1.500.000	500.000	2.300.000
10.	Републички секретаријат за индустрија и трговија	120.000	—	—	—	120.000
11.	Републички секретаријат за сообраќај и врски	60.000	10.000	—	—	70.000
12.	Републички секретаријат за земјоделство и шумарство	100.000	100.000	—	—	200.000
13.	Републички секретаријат за економски односи со странство	100.000	30.000	—	—	130.000
14.	Републички секретаријат за информации	40.000	—	50.000	—	90.000
15.	Секретаријат за односи со странство	30.000	20.000	45.000	—	95.000
16.	Републички хидрометеоролошки завод — Скопје	20.000	158.000	3.000.000	—	3.178.000
17.	Републички завод за статистика	—	—	700.000	—	700.000
18.	Републички завод за техничка соработка	1.800.000	200.000	—	—	2.000.000
19.	Републичка геодетска управа	30.000	—	100.000	—	130.000
20.	Републичка комисија за културни врски со странство	900.000	80.000	—	—	980.000
21.	Републичка комисија за верски прашања	650.000	—	—	—	650.000
22.	Централен комитет на Сојузот на комунистите на Македонија	60.000	—	417.000	—	477.000
23.	Архив на Македонија	100.000	—	140.000	—	240.000
24.	Македонски народен театар	—	—	2.500.000	—	2.500.000
25.	Радио-телевизија — Скопје	2.000.000	900.000	47.000.000	1.000.000	50.900.000
26.	НИП „Нова Македонија“ од тоа:	1.815.000	440.000	—	—	2.255.000
	— ООЗТ Редакција „Нова Македонија“	1.450.000	250.000	—	—	1.700.000
	— ООЗТ Комерцијала	40.000	20.000	—	—	60.000
	— ООЗТ Редакција „Вечер“	40.000	20.000	—	—	60.000
	— ООЗТ Редакција „Остен“	50.000	20.000	—	—	70.000
	— ООЗТ Редакција „Бирлик“	20.000	—	—	—	20.000
	— ООЗТ Редакција „Флака“	30.000	10.000	—	—	40.000
	— ООЗТ Печатница	150.000	100.000	—	—	250.000
	— ООЗТ Издавачка дејност	35.000	20.000	—	—	55.000
27.	Народна банка на Македонија	100.000	40.000	600.000	—	740.000
28.	Служба на општественото книговодство — Централа — Скопје	100.000	—	1.000.000	—	1.100.000
29.	Стопанска комора на Македонија	200.000	80.000	300.000	17.000	597.000
30.	Совет за истражувачки работи во рударството	70.000	40.000	—	—	110.000
31.	Институт за градежништво — Скопје	100.000	—	3.000.000	—	3.100.000
32.	Стрелачки сојуз на Македонија	—	—	150.000	100.000	250.000
33.	Сојуз на радиоаматерите на Македонија	—	—	1.300.000	200.000	1.500.000
34.	Сојуз на организациите на физичка култура на Македонија	100.000	—	500.000	—	600.000
35.	Дирекција за координација на интегрален развој на сливот на реката Вардар	200.000	30.000	—	—	50.000

1	2	3	4	5	6	7
36. Собранија на општините и Заедница на општините и градовите на Македонија	500.000	5.000.000	1.000.000	1.000.000	3.500.000	
37. Собрание на град Скопје	500.000	100.000	4.000.000	780.000	5.380.000	
38. Општа заедница за образованието	800.000	700.000	6.500.000	1.650.000	9.650.000	
39. Заедница на научните дејности	800.000	200.000	4.500.000	500.000	6.000.000	
40. Републичка заедница за здравство и здравствено осигурување	5.000.000	500.000	—	—	5.500.000	
41. Заедница за пензиско и инвалидско осигурување на Македонија	—	—	1.000.000	—	1.000.000	
42. Завод за испитување на градежни материјали	10.000	—	200.000	—	210.000	
43. Секретаријат за кадровски прашања во Извршниот совет	500.000	—	—	—	500.000	
СЕ:	19.555.000	4.728.000	110.002.000	7.547.000	141.832.000	
44. Девизна резерва	960.180	1.000.000	1.000.000	1 338.020	4.298.200	
ВКУПНО:	20.515.180	5.728.000	111.002.000	8.885.020	146 130.200	

12.

Врз основа на член 1, став 2 од Законот за распределба на средствата за нестопански објекти што се од општ интерес за Републиката во периодот од 1971 до 1980 година („Службен весник на СРМ“ бр. 8/73, 19/75 и 25/76), Извршниот совет на Собранието на Социјалистичка Република Македонија донесува

О Д Л У К А

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ КОРИСНИЦИ НА СРЕДСТВА ЗА ИЗГРАДБА НА ОБЈЕКТИ ЗА ФИЗИЧКА КУЛТУРА ШТО СЕ ОД ОПШТ ИНТЕРЕС ЗА РЕПУБЛИКАТА ВО ПЕРИОДОТ ОД 1971 ДО 1975 ГОДИНА И РАСПРЕДЕЛБА НА СРЕДСТВАТА ШТО ЌЕ СЕ ОСТВАРУВААТ ВО 1973 ГОДИНА ПО ОСНОВ НА ПОСЕБНИОТ РЕПУБЛИЧКИ ДАНОК НА ПРОМЕТ

1. Насловот на Одлуката за определување корисници на средства за изградба на објекти за физичка култура што се од општ интерес за Републиката во периодот од 1971 до 1975 година и распределба на средствата што ќе се остваруваат во 1973 година по основ на посебниот републички данок на промет („Службен весник на СРМ“ бр. 42/73) се менува и гласи: „Одлука за определување корисници на средства за изградба на објекти за физичка култура што се од општ интерес за Републиката во периодот од 1971 до 1980 година“.

2. Во точката 1, став 1, бројката „1975“ се заменува со бројката „1980“, а во подточката 1 износот „700.000“ се заменува со износот „1.500.000“.

Во подточката 2 износот „1.000.000“ се заменува со износот „2.300.000“.

Во подточката 3 износот „500.000“ се заменува со износот „900.000“.

Во подточката 4 износот „400.000“ се заменува со износот „600.000“.

Во подточката 5 износот „150.000“ се заменува со износот „350.000“.

Во подточката 6 износот „3.000.000“ се заменува со износот „3.700.000“.

Во подточката 7 износот „2.400.000“ се заменува со износот „3.700.000“.

Во подточката 8 износот „1.200.000“ се заменува со износот „1.300.000“.

Во подточката 10 износите „870.000“ и „170.000“ се заменуваат со износот „3.140.000“.

Во подточката 11 износот „1.900.000“ се заменува со износот „2.900.000“.

Во подточката 12 износот „450.000“ се заменува со износот „1.150.000“.

По подточката 13 износот „660.000“ се заменува со износот „1.160.000“.

Во точката 1, став 1 по подточката 13 се додава нова подточка 14 која гласи:

„14. Општина ОХРИД

— за изградба на спортски центар 700.000 дин.“

3. Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

Бр. 12-3019/1

23 декември 1976 година

Скопје

Претседател
на Извршниот совет,
Благој Попов, с. р.

13.

Врз основа на член 4 став 2 од Законот за републичките стоковни резерви („Службен весник на СРМ“ бр. 36/76), Извршниот совет на Собранието на Социјалистичка Република Македонија донесува

РЕШЕНИЕ

ЗА ИМЕНУВАЊЕ ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЈАТА ЗА РЕПУБЛИЧКИ СТОКОВНИ РЕЗЕРВИ

1. Се именува за директор на Дирекцијата за републички стоковни резерви Коце Белчев, досегашен советник во Извршниот совет на Собранието на Социјалистичка Република Македонија.

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

Бр. 12-3190/1

30 декември 1976 година

Скопје

Претседател
на Извршниот совет,
Благој Попов, с. р.

14.

Врз основа на член 30 став 3 од Законот за републичката управа („Службен весник на СРМ“ бр. 17/65 и 16/69), Извршниот совет на Собранието на Социјалистичка Република Македонија донесува

РЕШЕНИЕ ЗА ИМЕНУВАЊЕ СОВЕТНИК НА РЕПУБЛИЧКИОТ СЕКРЕТАР ЗА КУЛТУРА

1. Се именува за советник на републичкиот секретар за култура Иванка Крле — Кочоска, досегашен советник во Републичкиот секретаријат за култура.

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

Бр. 12-3192/1

30 декември 1976 година

Скопје

Претседател
на Извршниот совет,
Благој Попов, с. р.

15.

Врз основа на член 30 став 3 од Законот за републиката управа („Службен весник на СРМ“ бр. 17/65 и 16/69), Извршниот совет на Собранието на Социјалистичка Република Македонија донесува

РЕШЕНИЕ ЗА ИМЕНУВАЊЕ СОВЕТНИК НА РЕПУБЛИЧКИОТ СЕКРЕТАР ЗА КУЛТУРА

1. Се именува за советник на републичкиот секретар за култура Јордан Белогаски, досегашен советник во Републичкиот секретаријат за култура.

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

Бр. 12-3193/1

30 декември 1976 година

Скопје

Претседател
на Извршниот совет,
Благој Попов, с. р.

16.

Врз основа на член 29 став 3 од Законот за републиката управа („Службен весник на СРМ“ бр. 17/65 и 16/69), Извршниот совет на Собранието на Социјалистичка Република Македонија донесува

РЕШЕНИЕ ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ОД ДОЛЖНОСТ ПОМОШНИК НА ДИРЕКТОРОТ НА РЕПУБЛИЧКИОТ ЗАВОД ЗА ЦЕНИ

1. Се разрешува од должност помошник на директорот на Републичкиот завод за цени Иван Митров, поради заминување на друга должност, сметано од 14. 12. 1976 година.

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

Бр. 12-3194/1

30 декември 1976 година

Скопје

Претседател
на Извршниот совет,
Благој Попов, с. р.

17.

Уставниот суд на Македонија, оценувајќи ја законитоста на точката 2 од став 1 на член 155 и на ставот 4 на член 187 од Статутот на Заедницата на пензиското и инвалидското осигурување на Македонија, донесен од Собранието на Заедницата на пензиското и инвалидското осигурување на Македонија на 29 јуни 1973 година, по одржаната јавна расправа на 25 ноември 1976 година донесе

ОДЛУКА

1. СЕ ПОНИШТУВААТ точката 2 од став 1 на член 155 и ставот 4 на член 187 од Статутот на Заедницата на пензиското и инвалидското осигурување на Македонија, донесен од Собранието на Заедницата на пензиското и инвалидското осигурување на Македонија на седницата одржана на 29 јуни 1973 година („Службен весник на СРМ“ бр. 28/73 и 28/74).

2. Оваа одлука ќе се објави во „Службен весник на СРМ“ и во Заедницата на пензиското и инвалидското осигурување на Македонија на начин предвиден за објавување на самоуправните општи акти.

3. На Уставниот суд на Македонија му е поднесен предлог за оценување законитоста на означените одредби од статутот наведен во точката 1 на оваа одлука. Според наодите во предлогот овие одредби не биле во согласност со законот и тоа: а) точката 2 од став 1 на член 155 од статутот со членот 7, став 1 на член 36 и со членот 122 од Законот за пензиското и инвалидското осигурување затоа што со неа стапувањето во брак било предвидено како основ за губење односно пречка за здобивање со право на семејна пензија иако овој закон не дал овластување правото на семејна пензија како по однос на здобивањето така и по однос на стекнувањето на ова право да се регулира со статутот туку, напротив, тој во целост го регулирал ова прашање и б) ставот 4 на член 187 од оспорениот статут со членот 249 и со ставот 2 на член 262 од Законот за општата управна постапка затоа што со него било предвидено повторувањето на постапката да се врши и поради повреда на материјалниот закон, додека, според овие законски одредби, повторувањето на постапката се вршело поради погрешно или непотполно утврдена фактичка положба, а дека кога се работи за повреда на материјалниот закон таквата повреда се отклонувала само во постапка по правото на надзор.

4. Од списите во предметот и од излагањето на претставниците на учесниците во постапката Судот на јавната расправа утврди дека со точката 2 од став 1 на член 155 од статутот на Заедницата на пензиското и инвалидското осигурување на Македонија е предвидено со стапувањето во брак да губат право на семејна пензија деца на осигуреник и деца без родители без оглед на тоа дали стапиле во брак пред или по смртта на осигуреникот односно на уживателот на правото, освен децата кои со тоа право се здобиле или го задржале заради полна и трајна неспособност за работа. Судот исто така утврди дека со ставот 4 на член 187 од статутот е предвидено надлежната стручна служба, по исклучок од ставовите 1 и 2 на овој член, да може во постапката за внесување на пензискиот стаж во конечната евиденција на активните осигуреници да покрене повторување на постапката и кога врз основа на веродостојни докази утврди дека одделни периоди на пензискиот стаж се утврдени со очигледно погрешна примена на материјалниот закон, но најдоцна во рок од пет години од денот на примената на овој статут.

Според членот 7 од Законот за пензиското и инвалидското осигурување („Службен весник на СРМ“ бр. 46/72) правата од пензиското и инвалидското осигурување можат да престанат или да се ограничат само во случаи и под услови предвидени со овој закон. Со ставот 1 на член 36 од овој закон е предвидено дете да се здобие со право на семејна пензија и да може да го користи тоа право до наплетната 15-та година на животот, а по таа возраст само додека е на редовно школување, но најдоцна до навршени 26 години од животот. Според

членот 122 од истиот закон правото на семејна пензија престанува за членот на семејството кај кого, поради настаната промена, повеќе не постојат посебните услови од кои зависи здобивањето и траењето на тоа право.

Судот смета дека Законот за пензиското и инвалидското осигурување, кој во целост го регулира правото на семејна пензија како по однос на здобивањето така и по однос на губењето на тоа право, не давајќи овластување тоа прашање да се регулира со статутот на Заедницата на пензиското и инвалидското осигурување на Македонија, стапувањето во брак не го предвидел изречно како промена која влијае на правото на семејна пензија. Законот предвидел дете кое се здобило со право на семејна пензија да се користи со тоа право за време на редовното школување, но најдоцна до навршени 26 години од животот. Според мислењето на Судот не постојат сериозни општествени причини стапувањето во брак пред 26 години возраст да биде основ за губење односно пречка за здобивање со правото на семејна пензија. Тоа е една реална граница што законот ја предвидел како основ односно пречка за губење на правото на пензија.

Со оглед на тоа што со точката 2 од став 1 на член 155 од статутот на Заедницата на пензиското и инвалидското осигурување на Македонија стапувањето во брак е предвидено како основ за губење односно како пречка за здобивање со право на семејна пензија, Судот оцени дека таа не е во согласност со членот 7, став 1 на член 36 и со членот 122 од Законот за пензиското и инвалидското осигурување.

Според членот 249 од Законот за општата управна постапка („Службен лист на СФРЈ“ бр. 18/65, 24/65 и 31/65) постапката окончена со решение против кое нема редовно правно средство во управната постапка (конечно во управната постапка) ќе се повтори, покрај другото, ако се дознае за нови факти или се најде или стекне можност да се употребат нови докази кои сами или во врска со веќе изведените и употребените докази, би могле да доведат до поинакво решение ако тие факти односно докази биле изнесени или употребени во поранешната постапка. Со ставот 2 на член 262 од истиот закон е предвидено решението кое е конечно во управната постапка да може да се укине по право на надзор ако со него очигледно е повреден материјалниот закон.

Судот смета дека повторувањето на постапката се врши поради погрешно или непотполно утврдена фактичка положба, додека кога се работи за повреда на материјален закон таква повреда се отклонува само во постапка по право на надзор.

Со оглед на тоа што со ставот 4 на член 187 од статутот на Заедницата на пензиското и инвалидското осигурување на Македонија е предвидено повторување на постапката да се врши и поради повреда на материјалниот закон, Судот оцени дека тој не е во согласност со членот 249 и со ставот 2 на член 262 од Законот за пензиското и инвалидското осигурување.

На основа изнесеното Судот одлучи како во точката 1 на оваа одлука.

У. бр. 52/75

25 ноември 1976 година
Скопје

Претседател
на Уставниот суд на Македонија,
д-р Асен Групче, с. р.

18.

Уставниот суд на Македонија, оценувајќи ја законитоста на членот 20 од Одлуката за постапката за распишување и спроведување на референдум бр. 06-1549 на Собранието на општина Кратово од 14 јуни 1975 година, по одржаната јавна расправа на 10 декември 1976 година, донесе

ОДЛУКА

1. СЕ УКИНУВА членот 20 од Одлуката за постапката за распишување и спроведување на референдум бр. 06-1549, донесена од Собранието на општина Кратово на седницата одржана на 14 јуни 1975 година („Службен гласник на општина Кратово“ бр. 3/75).

2. Оваа одлука ќе се објави во „Службен весник на СРМ“ и во „Службен гласник на општина Кратово“.

3. По повод на поднесена претставка Уставниот суд на Македонија поведе постапка за оценување законитоста на членот 20 од одлуката означена во точката 1 на оваа одлука затоа што утврди дека основано може да се постави прашањето за неговата законитост.

4. На јавната расправа Судот утврди дека со членот 20 од оспорената одлука е определено прашањето за кое избирачкото тело на референдумот се изјаснило против, да не може повторно да се изнесува на референдум пред истекот на најмалку 5 месеци од одржувањето на референдумот.

Со членот 9 од Законот за општите начела на референдумот во општината, месната заедница, самоуправни интереси заедници и организациите на здружениот труд („Службен весник на СРМ“ бр. 29/73) е предвидено прашање односно акт што работните луѓе односно граѓаните не го прифатиле на референдум, да не може повторно да се изнесува на референдум пред истекот на времето определено со статутот односно со самоуправната спогодба за здружување со тоа што тоа време да не може да биде пократко од 6 месеци. Според тоа, прашање односно акт што работните луѓе односно граѓаните не го прифатиле на референдум може повторно да се изнесе на референдум само ако од денот на одржувањето на референдумот, измине најмалку 6 месеци.

Со оглед на тоа што со членот 20 од оспорената одлука е определено прашањето за кое избирачкото тело на референдумот се изјаснило против да не може повторно да се изнесува на референдум пред истекот на најмалку 5 месеци од одржувањето на референдумот, Судот оцени дека тој не е во согласност со членот 9 од Законот за општите начела на референдумот во општината, месната заедница, самоуправни интереси заедници и организациите на здружениот труд.

На основа изнесеното Судот одлучи како во точката 1 на оваа одлука.

У. бр. 78/75

10 декември 1976 година
Скопје

Претседател
на Уставниот суд на Македонија,
д-р Асен Групче, с. р.

19.

Уставниот суд на Македонија, оценувајќи ја уставноста и законитоста на точката 2 од Одлуката за договарање на здравствената заштита на осигурените лица во 1975 година бр. 02-46/5 од 27 февруари 1975 година на Собранието на Заедницата на здравството и здравственото осигурување на Гостивар, по одржаната јавна расправа на 30 декември 1976 година, донесе

ОДЛУКА

1. СЕ УТВРДУВА дека точката 2 од Одлуката за договарање на здравствената заштита на осигурените лица во 1975 година бр. 02-46/5, донесена од Собранието на Заедницата на здравството и здравственото осигурување во Гостивар на седницата одржана на 27 февруари 1975 година, во време на нејзиното важење, не била во согласност со Уставот на СР Македонија, Законот за здравственото осигурување и задолжителните видови на здравств-

вена заштита на населението и со Законот за самоуправните интересни заедници на здравството и здравственото осигурување.

2. Оваа одлука има исто правно дејство како и одлука со која се поништува пропис или друг општ акт.

3. Одлуката ќе се објави во „Службен весник на СРМ“ и во Заедницата на здравството и здравственото осигурување во Гостивар на начин пропишан за објавување на самоуправните општи акти.

4. Соборот на работните луѓе на Здравствениот дом во село Ростуше, општина Гостивар, му поднесе на Уставниот суд на Македонија предлог за оценување уставноста и законитоста на точката 2 од одлуката означена во точката 1 на оваа одлука. Според наводите во предлогот оваа точка од оспорената одлука била противуставна и незаконита затоа што со неа се предвидувало приходите и расходите за здравственото осигурување на осигурениците посебно да се водат за Медицинскиот центар во Гостивар, а посебно за Здравствениот дом во Ростуше, со што се створил различен критериум за распределба на средствата за здравствена заштита за осигурениците од подрачјето на кое овие две здравствени организации на здружен труд пружаат здравствена заштита а со кое било повредено уставното начело на еднаквост на граѓаните во нивните права и начелото на заемност и солидарност во здравственото осигурување.

4. Судот на јавната расправа утврди дека со точката 2 од оспорената одлука е предвидено приходите и расходите за здравственото осигурување на осигурените лица посебно да се водат за Медицинскиот центар во Гостивар, а посебно за Здравствениот дом во Ростуше. Судот исто така утврди дека оспорената одлука не е повеќе во сила затоа што нејзиното правно дејство било ограничено само за 1975 година, бидејќи со неа се предвидувало договарање на здравствена заштита на осигурените лица само за таа година.

5. Со ставот 2 на член 419 од Уставот на СР Македонија е предвидена можност Уставниот суд на Македонија да ја оценува уставноста и законитоста, покрај другото, на самоуправните општи акти што престанале да важат, ако од престанокот на важењето до поведувањето на постапката не поминало повеќе од една година. На јавната расправа Судот утврди дека постапката за оценување уставноста и законитоста на оспорената одредба од одлуката била поведена пред престанокот на важноста на одлуката, поради што Судот смета дека постои можност за оценување уставноста и законитоста на означената одлука а посебно на нејзината оспорена точка.

6. Според алинејата 9 од став 3 на одделот II од Основните начела на Уставот на СР Македонија неприкосновената основа на положбата и улогата на човекот ја сочинуваат еднаквоста на правата, должностите и одговорностите на луѓето во согласност со уставноста и законитоста. Со членот 55 од Уставот е предвидено дека работниците и другите работни луѓе кои во областите на образованието, науката, културата, здравството и социјалната заштита врз начелата на заемност и солидарност ги остваруваат своите лични и заеднички потреби и интереси и работниците на организациите на здружен труд што ги вршат дејностите во овие области основаат самоуправни интересни заедници во кои остваруваат слободна размена на трудот, здружуваат труд и средства и рамноправно и заеднички одлучуваат за вршење на тие дејности во согласност со заедничките интереси, ја утврдуваат политиката на развојот и унапредувањето на тие дејности и остваруваат други заеднички интереси и меѓусебните односи во овие самоуправни интересни заедници се уредуваат така што да се обезбедува правото на работниците и другите работни луѓе што во нив здружуваат средства да одлучуваат за тие средства и правото на работниците на организациите на здружен труд што вршат

дејности во областа за која е основана интересна заедница, во слободна размена на трудот да остваруваат еднаква општествена економска положба како и работниците во другите организации на здружен труд. Според членот 2 од Законот за здравственото осигурување и задолжителните видови на здравствена заштита на населението („Службен весник на СРМ“ бр. 21/71) здравственото осигурување го определуваат осигурениците според начелата на заемност и солидарност во рамките на самоуправните интересни заедници на здравственото осигурување и во рамките на заедниците на здравственото осигурување осигурениците ги здружуваат средствата заради остварување на здравствена заштита и другите права од здравственото осигурување. Со членот 2 од Законот за самоуправните интересни заедници на здравството и здравственото осигурување („Службен весник на СРМ“ бр. 5/74) е предвидено работниците во основните организации на здружен труд и другите самоуправни организации и работниците во работните заедници во државните органи, во општествените и општествено-политичките организации и во другите работни заедници што не се организирани како организации на здружен труд, работните луѓе што вршат занаетчиски, угостителски и други дејности и работниците вработени кај нив и корисници на пензија (работници) и работните луѓе што вршат земјоделска дејност со средствата за работа над кои постои право на сопственост (земјоделци) кои остваруваат свои лични и заеднички потреби и интереси во областа на здравството и здравственото осигурување (корисници на услуги) врз начелата на заемност и солидарност, заедно со работниците во организациите на здружениот труд што вршат здравствени услуги (даватели на услуги) да основаат самоуправни интересни заедници на здравството и здравственото осигурување. Според тоа, остварувањето на своите лични и заеднички потреби и интереси работниците и другите работни луѓе во областа на здравството и здравственото осигурување го вршат врз начелата на заемност и солидарност. При тоа, тие во рамките на заедниците на здравственото осигурување заедно со работниците на организациите на здружениот труд што ги вршат дејностите во тие области ги здружуваат трудот и средствата заради остварување на здравствена заштита и други права од здравственото осигурување.

Судот смета дека целта на точката 2 од оспорената одлука не е само обично водење на посебна евиденција на приходите и расходите за здравственото осигурување на осигурените лица од подрачјата за кои здравствена заштита пружаат Медицинскиот центар во Гостивар и Здравствениот дом во Ростуше, туку да внесе територијализација на приходите за здравствена заштита на осигурениците во смисла на тоа осигурениците од определено подрачје да користат онолку средства колку што придонеле со своите придонеси, во прилог на што говори и нацртот на Договорот за обезбедување здравствена заштита на осигурените лица во 1975 година, кој не бил потпишан од договорните странки и кој, поради тоа, Судот не го оценуваше. Судот смета дека ваквата територијализација на трошоците за здравствена заштита му е спротивна на уставниот и законскиот принцип на заемност и солидарност во здравственото осигурување, затоа што финансирањето на здравствената заштита на осигуреникот зависи од средствата на самоуправната интересна заедница во целина, а не од обемот на средствата собрани од придонесите на осигурениците од подрачјето на секоја здравствена организација посебно. Судот смета дека со повреда на овој принцип повредено е и уставното начело на еднаквост на граѓаните во нивните права затоа што со таквата распределба на средства за здравствена заштита осигурениците од подрачјето на Здравствениот дом во Ростуше се доведени во нееднаква и неповолна положба во однос на осигурениците

од подрачјето на Медицинскиот центар во Гостивар, бидејќи по осигуреник тие добиваат помалку средства за здравствена заштита.

Со оглед на тоа што со точката 2 од Одлуката за договарање на здравствената заштита на осигурените лица во 1975 година се врши територијализација на приходите и расходите за здравствена заштита на осигурениците посебно за подрачјето на Медицинскиот центар во Гостивар, а посебно на Здравствениот дом во Ростуше, Судот оцени дека таа, во време на нејзиното важење, не била во согласност со уставното начело на еднаквост на граѓаните во нивните права, утврдено во алинејата 9 од став 3 на одделот II на Основните начела од Уставот на СР Македонија и со начелото на заемност

и солидарност, утврдено во членот 55 од Уставот, членот 3 од Законот за здравственото осигурување и задолжителните видови на здравствена заштита на населението и во членот 2 од Законот за самоуправниот интересни заедници на здравството и здравственото осигурување.

На основа изнесеното Судот одлучи како во точката 1 на оваа одлука.

У. бр. 129/75

30 декември 1976 година

Скопје

Претседател

на Уставниот суд на Македонија,
д-р Асен Грунче, с. р.

ОПШТИ АКТИ НА САМОУПРАВНИТЕ ИНТЕРЕСНИ ЗАЕДНИЦИ

ЗАЕДНИЦА НА ЗДРАВСТВОТО И ЗДРАВСТВЕНОТО ОСИГУРУВАЊЕ — ГОСТИВАР

30.

Врз основа на член 19 од Законот за здравственото осигурување и задолжителните видови на здравствена заштита на населението („Службен весник на СРМ“, бр. 21/71), член 1 од Договорот за основите на општествено-економскиот развој на СРМ за периодот од 1976—1980 година за проширување и спроведување на задолжителните видови на здравствена заштита на населението и член 27 од самоуправната спогодба за основање на Општинска заедница на здравството и здравственото осигурување — Гостивар, Собранието на Заедницата на здравството и здравственото осигурување — Гостивар, на седницата на Соборот на делегатите — работници корисници на услугите, одржана на 30 декември 1976 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ПРОШИРУВАЊЕ НА ПРАВАТА НА ЦЕЛОСНА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА ПО ОСНОВ НА ЗАДОЛЖИТЕЛНИ ВИДОВИ НА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА НА НАСЕЛЕНИЕТО (РАБОТНИЦИ)

Член 1

Се прошируваат правата на целосна здравствена заштита по основ на задолжителните видови на здравствена заштита на населението, член 30 под „г“ од Законот за здравствено осигурување и задолжителните видови на здравствена заштита на населението, на лицата од 15 до 20 годишна возраст и на лицата над 65 годишна возраст осигурени како работници и лица што вршат самостојна професионална дејност по Законот.

Член 2

Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на СРМ“, а ќе се применува од 1 јануари 1977 година.

Бр. 02-458

30 декември 1976 година

Гостивар

Претседател,

Сергение Гегоски, с. р.

31.

Врз основа на член 19 од Законот за здравственото осигурување и задолжителните видови на здравствена заштита на населението („Службен весник на СРМ“, бр. 21/71), член 1 од Договорот за основите на општествено-економскиот развој на СРМ за периодот од 1976—80 година за проширување и спроведување на задолжителните видови на здравствена заштита на населението и член 27 од Самоуправната спогодба за основање на Општинската заедница на здравството и здравственото осигурување — Гостивар, Собранието на Општинската заедница на здравството и здравственото осигурување — Гостивар, на седницата на Соборот на делегатите работници — корисници на услугите и Соборот на делегатите работници од здравството — даватели на услугите, одржана на 30 декември 1976 година, донесе

гурување — Гостивар, Собранието на Општинската заедница на здравството и здравственото осигурување — Гостивар, на седницата на Соборот на делегатите — земјоделци, корисници на услугите, одржана на 30 декември 1976 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ПРОШИРУВАЊЕ НА ПРАВАТА НА ЦЕЛОСНА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА ПО ОСНОВ НА ЗАДОЛЖИТЕЛНИ ВИДОВИ НА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА НА НАСЕЛЕНИЕТО (ЗЕМЈОДЕЛЦИ)

Член 1

Се прошируваат правата на целосна здравствена заштита по основ на задолжителните видови на здравствена заштита на населението, член 30 под „г“ од Законот за здравствено осигурување и задолжителните видови на здравствена заштита на населението, на лицата од 15 до 20 годишна возраст и на лицата над 65 годишна возраст, осигурени како земјоделци по законот.

Член 2

Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на СРМ“, а ќе се применува од 1 јануари 1977 година.

Број 02-457

30 декември 1976 година

Гостивар

Претседател,

Сергение Гегоски, с. р.

32.

Врз основа на член 25 став 3 од Законот за самоуправниот интересни заедници на здравството и здравственото осигурување („Службен весник на СРМ“, бр. 5/74), член 23 точка 8 и член 26 точка 5 од Самоуправната спогодба за основање на Општинска заедница на здравството и здравственото осигурување — Гостивар, Собранието на Општинската заедница на здравството и здравственото осигурување — Гостивар, на седницата на Соборот на делегатите работници — корисници на услугите и Соборот на делегатите работници од здравството — даватели на услугите, одржана на 30 декември 1976 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ОСНОВИЦАТА ЗА ПРЕСметување и ПЛАЌање на ПРИДОНЕСОТ ЗА ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРУВАЊЕ НА ЛИЦА ВРАБОТЕНИ КАЈ ПРИВАТНИ РАБОТОДАВЦИ ЗА 1977 ГОДИНА

Член 1

Со оваа одлука се утврдуваат основните за пресметување и плаќање на придонесите за здравствено осигурување и за утврдување на правата од

здравственото осигурување на лицата вработени кај приватните работодавци за кои со закон не е утврдена основницата за придонес.

Член 2

За вработените лица кај приватните работодавци, основницата е личниот доход договорен меѓу работодавецот и работникот, но не помалку од следните износи:

1. за неквалификувани работници — износ од 1.500 динари,
2. за полуквалификувани работници — износ од 1.750 динари,
3. за квалификувани работници — износ од 2.000 динари,
4. за висококвалификувани работници — износ од 2.500 динари,
5. за домашни помошнички — износ од 1.500 динари.

Член 3

Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на СРМ“, а ќе се применува од 1 јануари 1977 година.

Број 02-455

30 декември 1976 година

Гостивар

Претседател,
Сергение Гегоски, с. р.

33.

Врз основа на член 9 став 1 алинеја 6 од Законот за самоуправните интересни заедници на здравството и здравственото осигурување („Службен весник на СРМ“, бр. 5/74), член 23 точка 8 и член 25 став 1 точка 5 од Самоуправната спогодба за основање Општинска заедница на здравството и здравственото осигурување — Гостивар, Собранието на Општинската заедница на здравството и здравственото осигурување — Гостивар, на седницата на Соборот на делегатите работници — корисници на услугите и Соборот на делегатите работници од здравството — даватели на услугите, одржана на 30 декември 1976 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ПОСТОЈАНИТЕ ИЗНОСИ НА ПРИДОНЕСИТЕ ЗА ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРУВАЊЕ НА ОДДЕЛНИ КАТЕГОРИИ ЛИЦА НАДВОР ОД РАБОТЕН ОДНОС ОСИГУРЕНИ ПО ПРОПИСИТЕ ЗА ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРУВАЊЕ ЗА 1977 ГОДИНА

Член 1

Придонесот за здравственото осигурување во постојан месечен износ за 1977 година се плаќа и тоа:

1. за лица кои по завршување на школување се наоѓаат на задолжителна практична работа или доброволна практика (волонтери) а не примаат личен доход — износ од 60,00 динари;
2. за учениците во стопанството и во стручните училишта со практична работа, за учениците во стручните школи и гимназиите за време на производната работа, како и студентите на вишите и високите школи, факултетите и уметничките академии за време на задолжителна практика во организациите — износ од 30,00 динари;
3. за учениците во стручните училишта и гимназиите и студентите на вишите и високите школи, факултетите и уметничките академии кога вршат практична работа во врска со наставата — износ од 20,00 динари;
4. за лицата кои учествуваат на младински работни акции — износ од 20,00 динари;

5. за лицата што учествуваат во организирани јавни работи, ако на тие работи работат најмалку 6 часа дневно — износ од 20,00 динари;

6. за лицата на работа кои учествуваат во организирани јавни и младински акции — износ од 20,00 динари;

7. за лицата што ќе претрпат повреда како учесници во определени јавни акции или во вршење на определени јавни функции или должности — износ од 20,00 динари;

8. за лицата кои се наоѓаат на предвојничка обука и логорување — износ од 20,00 динари;

9. за југословенските државјани кои согласно постојните прописи се упатени во странство заради учење, односно здобивање со практика — износ од 60,00 динари;

10. за лица кои се наоѓаат на стручно усовршување или преквалификација што ги организира СИЗ на вработувањето — износ од 30,00 динари;

11. за лицата странски државјани за време на школување, стручно усовршување или на постдипломски студии во Југославија, кои поради тоа го прекинале работниот однос, ако за тоа време примаат стипендија — износ од 50,00 динари;

12. за лицата кои организацијата пред воспоставување на работен однос ги упати како свои стипендисти на практична работа во други организации заради стручно оспособување или усовршување — износ од 60,00 динари;

13. за лицата кои се на извршување задачи на територијалната одбрана или на цивилната заштита — износ од 20,00 динари;

14. за брачните другари односно родители осигурени по член 21 од Законот за здравственото осигурување и задолжителните видови на здравствена заштита на населението — износ од 50,00 динари;

15. за иселениците — повратници додека се редовно пријавени во СИЗ на вработување — износ од 60,00 динари;

16. за уживатели на постојана државна помош дадена од страна на бившите президиуми на Народното собрание, или од страна на Извршниот совет — износ од 60,00 динари;

17. за носителите на Илинденска споменица кои не уживаат илинденска пензија — износ од 50,00 динари; и

18. за членовите на семејството на југословенските државјани кои се вработиле во странски земји со кои Југославија нема склучено спогодби за здравствено осигурување, а се осигурени кај странскиот носител на осигурувањето — износ од 90,00 динари, по член месечно.

Член 2

Придонесите на лицата опфатени со оваа одлука се пресметуваат и плаќаат месечно напаназад.

Доколку придонесот се утврдува покусо од еден месец, за секој календарски ден во соодветниот период се плаќа по 1/30 од определениот месечен износ на придонесот.

Член 3

Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на СРМ“, а ќе се применува од 1 јануари 1977 година.

Број 02-454

30 декември 1976 година

Гостивар

Претседател,
Сергение Гегоски, с. р.

ЗАЕДНИЦА НА ЗДРАВСТВОТО И ЗДРАВСТВЕНОТО ОСИГУРУВАЊЕ — КУМАНОВО

34.

Врз основа на член 9 став 1 алинеја 9 од Законот за самоуправните интересни заедници на здравството и здравственото осигурување („Службен весник на СРМ“, бр. 5/74) и член 25 став 1 точка 12 од Самоуправната спогодба за основање на Општинската заедница на здравството и здравственото осигурување — Куманово, Собранието на Општинската заедница на здравството и здравственото осигурување — Куманово, на седницата на Соборот на корисниците на услуги — работници — и Соборот на давателите на услуги, одржана на 27 декември 1976 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА УЧЕСТВО НА ФОНДОТ НА РАБОТНИЧКОТО ОСИГУРУВАЊЕ ВО ПОКРИВАЊЕ НА ТРОШОЦИТЕ ЗА ПРОШИРУВАЊЕ НА ЗАДОЛЖИТЕЛНИТЕ ВИДОВИ НА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА НА ЗЕМЈОДЕЛСКИТЕ ОСИГУРЕНИЦИ ВО 1977 ГОДИНА

Член 1

Фондот на работничкото осигурување во 1977 година, ќе учествува со сума од 2.500.000 (два милиона и петстотини илјади) динари во покривање на трошоците за проширување на задолжителните видови на здравствена заштита на земјоделските осигуреници.

Член 2

Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на СРМ“, а ќе се применува од 1 јануари 1977 година.

Бр. 03-3445/1

27 декември 1976 година

Куманово

Претседател,
Драган Величковски, с. р.

35.

Врз основа на член 19 од Законот за здравственото осигурување и задолжителните видови на здравствена заштита на населението („Службен весник на СРМ“, бр. 21/71), член 1 од Договорот за основите на Општествениот план за општествено-економскиот развој на СРМ за периодот од 1976 — 1980 година за проширување и спроведување на задолжителните видови на здравствена заштита на населението, член 9 од Законот за самоуправните интересни заедници на здравството и здравственото осигурување („Службен весник на СРМ“, бр. 5/74) и член 25 став 1 точка 1 и 9, во врска со член 26 став 4 од Самоуправната спогодба за основање на Општинската заедница на здравството и здравственото осигурување — Куманово, Собранието на Општинската заедница, на седницата на Соборот на делегатите на земјоделците — корисници на услугите, одржана на 27 декември 1976 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ИЗМЕНА И ДОПОЛНУВАЊЕ НА СТАТУТОТ НА ЗАЕДНИЦАТА НА ЗДРАВСТВЕНОТО ОСИГУРУВАЊЕ НА ЗЕМЈОДЕЛЦИТЕ — КУМАНОВО

Член 1

Во Статутот на Заедницата на здравственото осигурување на земјоделците — Куманово („Службен весник на СРМ“, бр. 4/73) членот 64 став 1 точка 4 се менува и гласи:

„Целосна здравствена заштита на новороденчињата, доенчињата и лицата до 20 годишна возраст и над 65 годишна возраст“.

Член 2

Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од објавувањето во „Службен весник на СРМ“ а ќе се применува од 1 јануари 1977 година.

Бр. 03-3444/1

27 декември 1976 година

Куманово

Претседател,
Драган Величковски, с. р.

36.

Врз основа на член 19 од Законот за здравственото осигурување и задолжителните видови на здравствена заштита на населението („Службен весник на СРМ“, бр. 21/71), член 1 од Договорот за основите на Општествениот план за општествено-економскиот развој на СРМ за периодот од 1976 — 1980 година за проширување и спроведување на задолжителните видови на здравствена заштита на населението, член 9 од Законот за самоуправните интересни заедници на здравството и здравственото осигурување („Службен весник на СРМ“, бр. 5/74) и член 25 став 1 точка 1 и 9 во врска со член 26 став 4 од Самоуправната спогодба за основање на Општинската заедница на здравството и здравственото осигурување — Куманово, Собранието на Општинската заедница, на седницата на Соборот на делегатите на работниците — корисници на услугите, одржана на 27 декември 1976 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ИЗМЕНА И ДОПОЛНУВАЊЕ НА СТАТУТОТ НА ЗАЕДНИЦАТА НА ЗДРАВСТВЕНОТО ОСИГУРУВАЊЕ НА РАБОТНИЦИТЕ — КУМАНОВО

Член 1

Во Статутот на Заедницата на здравственото осигурување на работниците — Куманово („Службен весник на СРМ“, бр. 4/73), членот 83, став 1 под г се менува и гласи:

„Целосна здравствена заштита на новороденчињата, доенчињата и лицата до 20 годишна возраст и над 65 годишна возраст“.

Член 2

Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од објавувањето во „Службен весник на СРМ“, а ќе се применува од 1 јануари 1977 година.

Бр. 03-3442/1

27 декември 1976 година

Куманово

Претседател,
Драган Величковски, с. р.

ЗАЕДНИЦА НА ЗДРАВСТВОТО И ЗДРАВСТВЕНОТО ОСИГУРУВАЊЕ — КРАТОВО

37.

Врз основа на член 9 став 1 алинеја 9 од Законот за самоуправните интересни заедници на здравството и здравственото осигурување („Службен весник на СРМ“, бр. 5/74) и член 25 став 1 точка 12 од Самоуправната спогодба за основање на Општинската заедница на здравството и здравственото осигурување — Кратово, Собранието на Општинската заедница на здравството и здравственото осигурување — Кратово, на седницата на Соборот на корисниците на услуги — работници и Соборот на давателите на услуги, одржана на 25 декември 1976 година, донесе

О Д Л У К А**ЗА УЧЕСТВО НА ФОНДОТ НА РАБОТНИЧКО ОСИГУРУВАЊЕ ВО ПОКРИВАЊЕ НА ТРОШОЦИ ЗА ПРОШИРУВАЊЕ НА ЗАДОЛЖИТЕЛНИ ВИДОВИ НА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА НА ЗЕМЈОДЕЛСКИ ОСИГУРЕНИЦИ ВО 1977 ГОДИНА****Член 1**

Фондот на работничкото осигурување во 1977 година ќе учествува со сума од 700.000 динари во покривање на трошоците за проширување на задолжителни видови на здравствена заштита на земјоделските осигуреници.

Член 2

Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на СРМ“, а ќе се применува од 1 јануари 1977 година.

Бр. 01-4852/1
25 декември 1976 година
Кратово

Претседател,
инж. Митко Георгиевски, с. р.

38.

Врз основа на член 19 од Законот за здравственото осигурување и задолжителните видови на здравствена заштита на населението („Службен весник на СРМ“, бр. 21/71), член 1 од Договорот за основите на Општествениот план за општествено-економскиот развој на СРМ за периодот од 1976—1980 година за проширување и спроведување на задолжителните видови на здравствена заштита на населението, член 9 од Законот за самоуправните интересни заедници на здравството и здравственото осигурување („Службен весник на СРМ“, бр. 5/74) и член 25 став 1 точка 9, во врска со член 26 став 4 од Самоуправната спогодба за основање на Општинската заедница на здравството и здравственото осигурување — Кратово, Собранието на Општинската заедница, на седницата на Соборот на делегатите на земјоделците — корисници на услугите, одржана на 25 декември 1976 година, донесе

О Д Л У К А**ЗА ПРИМЕНУВАЊЕ НА ОПШТЕСТВЕНИОТ ДОГОВОР ЗА ПРОШИРУВАЊЕ НА ЗАДОЛЖИТЕЛНИТЕ ВИДОВИ НА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА НА НАСЕЛЕНИЕТО****Член 1**

Договорот за општествено-економскиот развој на СРМ за периодот од 1976—1980 година за проширување и спроведување на задолжителните видови на здравствена заштита на населението со кој се проширува целосна здравствена заштита на лица до 20 годишна возраст и над 65 годишна возраст ќе се применува од 1 јануари 1977 година на осигурениците по основ на земјоделско осигурување.

Член 2

Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од објавувањето во „Службен весник на СРМ“, а ќе се применува од 1 јануари 1977 година.

Бр. 01-4851/1
25 декември 1976 година
Кратово

Претседател,
инж. Митко Георгиевски, с. р.

39.

Врз основа на член 19 од Законот за здравственото осигурување и задолжителните видови на здравствена заштита на населението („Службен весник на СРМ“, бр. 21/71), член 1 од Договорот за основите на Општествениот план за општествено-економскиот развој на СРМ за периодот од 1976—

1980 година за проширување и спроведување на задолжителните видови на здравствена заштита на населението, член 9 од Законот за самоуправните интересни заедници на здравството и здравственото осигурување („Службен весник на СРМ“, бр. 5/74) и член 25 став 1 точка 9, во врска со член 26 став 4 од Самоуправната спогодба за основање на Општинската заедница на здравството и здравственото осигурување — Кратово, Собранието на Општинската заедница, на седницата на Соборот на делегатите на работниците — корисници на услугите, одржана на 25 декември 1976 година, донесе

О Д Л У К А**ЗА ПРИМЕНУВАЊЕ НА ОПШТЕСТВЕНИОТ ДОГОВОР ЗА ПРОШИРУВАЊЕ НА ЗАДОЛЖИТЕЛНИТЕ ВИДОВИ НА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА НА НАСЕЛЕНИЕТО****Член 1**

Договорот за општествено-економскиот развој на СРМ за периодот од 1976—1980 година за проширување и спроведување на задолжителните видови на здравствена заштита на населението со кој се проширува целосна здравствена заштита на лица до 20 годишна возраст и над 65 годишна возраст ќе се применува од 1 јануари 1977 година на осигурениците по основ на работничко осигурување.

Член 2

Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од објавувањето во „Службен весник на СРМ“, а ќе се применува од 1 јануари 1977 година.

Бр. 01-4849/1
25 декември 1976 година
Кратово

Претседател,
инж. Митко Георгиевски, с. р.

40.

Врз основа на член 26 од Законот за самоуправните интересни заедници на здравството и здравственото осигурување („Службен весник на СРМ“, бр. 5/74) и член 25 став 1 точка 5 од Самоуправната спогодба за основање на Општинската заедница на здравството и здравственото осигурување — Кратово, Собранието на Општинската заедница на здравството и здравственото осигурување — Кратово, на заедничката седница на Соборот на делегатите работници — корисници на услугите и Соборот на делегатите на организациите од здружениот труд во здравството — даватели на услугите, одржана на 25 декември 1976 година, донесе

О Д Л У К А**ЗА ОСНОВИЦИТЕ И ПОСТОЈАНИТЕ ИЗНОСИ НА ПРИДОНЕСИТЕ ЗА ЗДРАВСТВЕНОТО ОСИГУРУВАЊЕ ЗА ОДДЕЛНИ КАТЕГОРИИ ЛИЦА****Член 1**

Со оваа одлука се определуваат основните и постојаните износи на придонесите за здравствено-то осигурување на одделни категории лица кои се во работен, односно вон од работен однос, а се осигурени по прописите за здравственото осигурување.

Член 2

За лицата во работен однос вработени со работно време покусо од половината од полното работно време, придонесот за здравствено осигурување се определува во висина на збирната стапка на придонесот за здравственото осигурување и тарифата на придонесот за случај на несреќа на работа и професионално заболување, пресметана во нето износ од основницата на која се осигурени.

Член 3

За домашни помошнички во работен однос, придонесот за здравственото осигурување се определува во висина на збирната стапка на придонесот за здравственото осигурување и тарифата на придонесот за случај несреќа на работа и професионално заболување, пресметана во нето износ од основицата на која се осигурени.

Член 4

За работниците кои се наоѓаат на неплатено отсуство, придонесот за здравствено осигурување се пресметува од основицата што ја сочинува аконтицијата на личниот доход остварен во месецот пред користење на неплатеното отсуство, односно основата на која е утврден надоместокот место личниот доход за месецот кој му претходи на месецот во кој се користи неплатеното отсуство.

Член 5

За лица на школување, стручно усовршување или постдипломски студии, кои заради тоа го прекинале работниот однос а за тоа време примаат стипендија, придонесот за здравственото осигурување се пресметува и плаќа по стапка утврдена за осигурениците од работничкото осигурување.

Придонесот од претходниот став се пресметува од месечниот износ на стипендијата по стапката пресметана на нето лични примања.

Член 6

Придонесите за здравственото осигурување во постојани месечни износи за одделни категории осигуреници што се вон работен однос се плаќаат и тоа:

1. за лица на доброволна и задолжителна практична обука (волонтери и др.) што не примаат личен доход ако работат со полно работно време во износ од 80 динари;

2. за учениците во училиштата за занимања во кои покрај училишната се изведува и практична настава — во износ од 30 динари;

3. за лицата кои учествуваат во младински работни акции кои по прописите за инвалидското осигурување се осигурени за сите случаи на инвалидност — во износ од 30 динари;

4. за лицата кои учествуваат во организирани работни акции ако на тие работат најмалку 6 часа дневно — во износ од 30 динари;

5. за лицата што се наоѓаат на предвојничка обука (логорување) — во износ од 30 динари;

6. за лицата припадници на територијалните единици, припадници на цивилната заштита, за време на изведување на територијална одбрана — во износ од 50 динари;

7. за уживателите на постојаната државна помош дадена од страна на бившите президиуми на народните собранија или од страна на Извршниот совет — во износ од 80 динари;

8. за иселениците — повратници додека се редовно пријавени кај надлежната заедница за вработување — во износ од 80 динари;

9. за носителите на Илинденска споменица кои не уживаат илинденска пензија — во износ од 60 динари;

10. за лицата што се привремено невработени, а редовно се пријавуваат кај надлежната заедница за вработување а имаат право на здравствена заштита, без оглед на тоа дали примаат материјално обезбедување или не — во износ од 60 динари;

11. за странски државјани во служба во меѓународни организации и установи, странски дипломатски и конзуларни претставништва или во лична служба на странските државјани кои уживаат дипломатски имунитет, доколку се здравствено осигурени според меѓународен договор, со колективен договор или доброволно здравствено осигурени — во износ од 300 динари;

12. за југословенски државјани кои согласно со постојните прописи се упатени во странство зара-

ди учење односно здобивање со практика — во износ од 80 динари;

13. за лица — странски државјани за време на школување, стручно усовршување или на постдипломски студии во Југославија, кои поради тоа го прекинале работниот однос, ако за тоа време примаат стипендија, во износ од 80 динари;

14. за лицата кои организацијата пред засновањето на работен однос ги упати како свои стипендисти на практична работа во други организации, заради стручно оспособување и усовршување — во износ од 80 динари;

15. за брачните другари односно родители осигурени по член 21 од Законот за здравственото осигурување и задолжителните видови на здравствена заштита на населението — во износ од 60 динари.

Член 7

Во постојаните месечни износи се плаќаат и придонесите во случај на несреќа на работа и професионални болести за:

1. учениците во средните училишта и студентите во вишите и високите школи, факултетите и академиите, за времетраењето на практичната работа — во износ од 30 динари;

2. лицата кои учествуваат во организирани јавни работи и младински работни акции — во износ од 20 динари;

3. лицата кои се на изведување на обука во одредите на предвојничка обука — во износ од 30 динари;

4. лицата што се наоѓаат на извршувањето на задачи на територијална одбрана и цивилна заштита — во износ од 30 динари;

5. лицата кои се припадници на доброволните организации за противпожарна заштита — во износ од 30 динари;

6. лицата што се наоѓаат на стручно оспособување или преквалификација, што ги упатила заедница за вработување — во износ од 30 динари.

Член 8

Придонесите на лицата опфатени во членовите 6 и 7 од оваа одлука се пресметуваат и плаќаат месечно наназад.

Доколку придонесот се утврдува за време покусо од еден месец, за секој календарски ден во соодветниот период се плаќа по 1/30 од определениот месечен износ на придонесот.

Член 9

Со влегувањето во сила на оваа одлука престануваат да важат одлука бр. 04-3815/1 и бр. 04-3816/1 од 28. 12. 1971 година („Службен весник на СРМ“, бр. 2/72).

Член 10

Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на СРМ“, а ќе се применува од 1 јануари 1977 година.

Бр. 01-4853/1

25 декември 1976 година

Кратово

Претседател,
инж. Митко Георгиевски, с. р.

41.

Врз основа на член 101, 102 и 103 од Законот за здравственото осигурување и задолжителните видови на здравствена заштита на населението („Службен весник на СРМ“, бр. 21/71), член 9 од Законот за самоуправните интересни заедници на здравството и здравственото осигурување („Службен весник на СРМ“, бр. 5/74) и член 25 став 2 точка 4 во врска со член 26 став 2 од Самоуправната спогодба за основање на Општинската заедница на здравството и здравственото осигурување — Кра-

тово, Собранието на Заедницата на здравството и здравственото осигурување — Кратово, на седницата на Соборот на корисниците на услуги — работници и Соборот на давателите на услуги, одржана на 25 декември 1976 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА СТАПКИТЕ И ТАРИФАТА НА ПРИДОНЕСИТЕ ЗА ЗДРАВСТВЕНОТО ОСИГУРУВАЊЕ НА РАБОТНИЦИТЕ ЗА 1977 ГОДИНА

Член 1

Стапката на придонесот за здравственото осигурување на работниците за 1977 година се определува во височина од 7,5% од бруто личниот доход и другите примања, во која се содржани:

— стапката на придонесот за задолжителните видови на здравствена заштита — од 3%;

— стапката на придонесот за правата од здравствената заштита над задолжителните видови и другите права од здравственото осигурување — од 4,5%.

Тарифата на придонесот за здравственото осигурување за случај на несреќа на работа и професионално заболување се определува во височина — од 0,5% од основницата на остварениот доход.

Стапката на придонесот за проширена репродукција во здравството се определува во височина од 0,5% од бруто личниот доход.

Член 2

Посебниот придонес за користење на здравствена заштита во странство се определува во височина од 15% од нето личниот доход, односно основницата утврдена со посебна одлука на деташирани работници во странство.

Посебниот придонес од претходниот став се распределува по видови на правата сразмерно на стапките, односно тарифата на придонесот определен во член 1 на оваа одлука.

Член 3

Доколку со Законот за здравственото осигурување и задолжителните видови на здравствената заштита на населението (во натамошниот текст: Законот) и другите општи акти на Заедницата, основницата за пресметување на придонесите е определена во нето износ, придонесите на здравственото осигурување се пресметуваат и плаќаат по стапки односно тарифа пресметана на примањата нето лични доходи, односно примања.

Пресметувањето на стапките и тарифата на начин предвиден во претходниот став се врши кога личните доходи исклучително се пресметуваат и плаќаат во нето износи, како и во случаи кога во личните доходи не се содржани сите придонеси од личниот доход или истите се плаќаат по други стапки по кои придонесот се пресметува и плаќа за поголем број работници вработени во работните организации.

Придонесите за здравственото осигурување и посебниот придонес за користење на здравствена заштита во странство ќе се уплатуваат со еден налог — уплатница.

Член 4

Обврзникот на уплата на придонесот е должен, согласно член 105 од Законот, при уплата на придонесите за здравственото осигурување и посебниот придонес за користење на здравствена заштита во странство на самиот налог — уплатница да даде спецификација на уплатени придонеси по видови на правата, со ознака и период за кој се пресметува и уплатува придонесот.

Член 5

Придонесот го пресметуваат и плаќаат обврзниците на начин утврден со Законот и другите општи акти на Заедницата.

Член 6

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден по објавувањето во „Службен весник на СРМ“, а ќе се применува од 1 јануари 1977 година.

Бр. 01-4847/1

25 декември 1976 година

Кратово

Претседател,
инж. Митко Георгиевски, с. р.

42.

Врз основа на член 9 став 1 и член 26 од Законот за самоуправните интересни заедници на здравството и здравственото осигурување („Службен весник на СРМ“, бр. 5/74) и член 25 став 1 точка 4 во врска со член 26 став 2 од Самоуправната спогодба за основање на Општинската заедница на здравството и здравственото осигурување — Кратово, Собранието на Општинската заедница на здравството и здравственото осигурување — Кратово, на седницата на Соборот на делегатите на корисниците на услуги и Соборот на делегатите на давателите на услуги, одржана на 25 декември 1976 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА СТАПКИТЕ И ИЗНОСИТЕ НА ПРИДОНЕСИТЕ ЗА ЗДРАВСТВЕНОТО ОСИГУРУВАЊЕ НА ЗЕМЈОДЕЛЦИТЕ ЗА 1977 ГОДИНА

Член 1

Со оваа одлука се утврдуваат стапките и износите на придонесите за здравственото осигурување на земјоделците за подрачјето на Општинската заедница на здравството и здравственото осигурување — Кратово.

Член 2

Земјоделските осигуреници ги плаќаат следните придонеси на здравственото осигурување:

1. За осигуреници — земјоделци кои имаат сопствена земја (катастарски приход):

а) по стапка од 17% на катастарскиот приход, во која се содржани:

— стапка на придонесот за задолжителните видови на здравствена заштита од 13%, и

— стапка на придонесот за правата кои Заедницата самостојно ги утврдува од 4%.

б) по 70,00 динари годишно за секое осигурано лице, во кои се содржани:

— износ од 50,00 динари годишно за задолжителни видови на здравствена заштита;

— износ од 10,00 динари годишно за правата кои Заедницата самостојно ги утврдува;

— износ од 10,00 динари за санирање на вишокот на расходи од претходната година.

в) по 150,00 динари годишно по домаќинство, во кој износ се содржани:

— износ од 100,00 динари годишно за задолжителни видови на здравствена заштита;

— износ од 30,00 динари годишно за правата кои Заедницата самостојно ги утврдува;

— износ од 20,00 динари за покривање на вишокот на расходи од минатите години.

За осигурениците — земјоделци кои немаат сопствена земја, а се занимаваат со земјоделска дејност се плаќа:

а) по 200,00 динари за домаќинство во кој износ се содржани:

— износ од 150,00 динари на име придонес за задолжителни видови на здравствена заштита;

— износ од 50,00 динари на име придонес за правата кои Заедницата самостојно ги утврдува.

Член 3

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден по објавувањето во „Службен весник на СРМ“, а ќе се применува од 1 јануари 1977 година.

Бр. 01-4850/1

25 декември 1976 година

Кратово

Претседател,
инж. **Митко Георгиевски**, с. р.

43.

Собранието на Општинската заедница на здравството и здравственото осигурување — Кратово, на седницата на Соборот на делегатите работници — корисници на услугите и Соборот на делегатите на работниците од здружениот труд во здравството — даватели на услугите, одржана на 25. 12. 1976 година, врз основа на член 25 став 1 алинеја 2 од Законот за самоуправните интересни заедници на здравството и здравственото осигурување („Службен весник на СРМ“, бр. 5/74) и член 25 став 1 точка 5 од Самоуправната спогодба за основање на Општинската заедница на здравството и здравственото осигурување — Кратово, донесе

О Д Л У К А

ЗА ПРОДОЛЖУВАЊЕ ВАЖНОСТА НА ОДЛУКАТА ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА ОСНОВИЦИ ЗА ПРЕСМЕТУВАЊЕ И ПЛАЌАЊЕ НА ПРИДОНЕСИТЕ ЗА ЗДРАВСТВЕНОТО ОСИГУРУВАЊЕ НА САМОСТОЈНИТЕ ЗАНАЕТЧИИ, УГОСТИТЕЛИ, АДВОКАТИ И ПРЕВОЗНИЦИ

I

Важноста на Одлуката за определување на основици за пресметување и плаќање на придонесите за здравственото осигурување на самостојните занаетчии, угостители, адвокати и превозници, бр. 03-3084/1 од 26. 12. 1975 година („Службен весник на СРМ“, бр. 17/76), се продолжува и за 1977 година.

II

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден по објавувањето во „Службен весник на СРМ“, а ќе се применува од 1 јануари 1977 година.

Бр. 01-4854/1

25 декември 1976 година

Кратово

Претседател,
инж. **Митко Георгиевски**, с. р.

44.

Собранието на Општинската заедница на здравството и здравственото осигурување — Кратово, на седницата на Соборот на делегатите на работниците — корисници на услугите и Соборот на делегатите на работниците од здружениот труд во здравството — даватели на услугите, врз основа на член 25 став 3 од Законот за Самоуправните интересни заедници на здравството и здравственото осигурување („Службен весник на СРМ“, бр. 5/72) и член 25 став 1 точка 5 од Самоуправната спогодба за основање на Општинската заедница на здравството и здравственото осигурување — Кратово одржана на 25 декември 1976 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ОСНОВИЦАТА ЗА ПРЕСМЕТУВАЊЕ И ПЛАЌАЊЕ НА ПРИДОНЕСОТ ЗА ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРУВАЊЕ НА ЛИЦА ВРАБОТЕНИ КАЈ ПРИВАТНИТЕ РАБОТОДАВЦИ

Член 1

Со оваа одлука се утврдуваат основиците за пресметување и плаќање на придонесите за здравственото осигурување и за утврдување на правата

од здравственото осигурување на лицата вработени кај приватните работодавци, за кои со Законот за здравственото осигурување и задолжителните видови на здравствената заштита на населението не е утврдена основицата за придонес.

Член 2

За вработените лица кај приватните работодавци, основица е личниот доход договорен меѓу работодавецот и работникот, но не помалку од следните износи:

— за неквалификувани работници	1.400. — дин.
— за полуквалификувани работници	1.500. — дин.
— за квалификувани работници	2.000. — дин.
— за висококвалификувани работници	2.500. — дин.
— за домашни помошнички	1.400. — дин.

Член 3

За учениците во стопанството, односно ученици на училишта за квалификувани работници за кои покрај училишната се изведува и практична настава во работната организација, училиштата или кај приватниот работодавец, основицата е награда, дата што ја прима, но не помалку од следниот износ:

— за прва година	300. — динари
— за друга година	500. — динари и
— за трета година	700. — динари

Член 4

Со влегувањето во сила на оваа одлука престанува да важи одлуката бр. 01-3082/1 од 26. 12. 1975 година („Службен весник на СРМ“, бр. 17/76).

Член 5

Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на СРМ“, а ќе се применува од 1 јануари 1977 година.

Бр. 01-4855/1

25 декември 1976 година

Кратово

Претседател,
инж. **Митко Георгиевски**, с. р.

45.

Собранието на Општинската заедница на здравството и здравственото осигурување — Кратово, на седницата на Соборот на делегатите на работниците — корисници на услугите и Соборот на делегатите на работниците од Здружениот труд во здравството — даватели на услугите одржана на 25. 12. 1976 година, врз основа на член 13 став 1 точка 2 од Законот за здравственото осигурување и задолжителните видови на здравствена заштита на населението („Службен весник на СРМ“, бр. 21/71 и 24/74), член 24 точка 6 од Законот за самоуправните интересни заедници на здравството и здравственото осигурување („Службен весник на СРМ“, бр. 5/74) член 25 став 1 точка 4 и член 26 став 2 од Самоуправната спогодба за основање на Општинската заедница на здравството и здравственото осигурување — Кратово, донесе

О Д Л У К А

ЗА ВИСОЧИНАТА НА ПРИДОНЕСОТ ЗА ЗДРАВСТВЕНОТО ОСИГУРУВАЊЕ НА ЧЛЕНОВИТЕ НА СЕМЕЈСТВОТА НА ЈУГОСЛОВЕНСКИТЕ ДРЖАВАНИ ВРАБОТЕНИ ВО СТРАНСКИ ЗЕМЈИ, СО КОИ НЕ СЕ СКЛУЧЕНИ СПОГОДБИ ЗА ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРУВАЊЕ

Член 1

Со оваа одлука се определува висината на придонесот за здравствено осигурување на членовите на семејствата на југословенските државјани вработени во странски земји со кои не се склучени спогодби за здравствено осигурување а се осигу-

рени кај странскиот носител на осигурувањето чии членови на потесното семејство постојано живеат на територијата на оваа Заедница.

Член 2

Придонесот од претходниот член, обврзници — југословенски државјани го плаќаат во постојан месечен износ од 100. — динари по еден член на семејството.

Член 3

Придонесот се плаќа однапред во полза на Општинската заедница на здравството и здравственото осигурување — Куманово — за здравствено осигурување на работниците.

Член 4

Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на СРМ“, а ќе се применува од 1 јануари 1977 година.

Бр. 01-4856/1

25 декември 1976 година

Кратово

Претседател,
инж. Митко Георгиевски, с. р.

46.

Собранието на Општинската заедница на здравството и здравственото осигурување — Кратово на седницата на Соборот на делегатите на работниците — корисници на услугите и Соборот на делегатите на работниците од здружениот труд во здравството — даватели на услугите, одржана на 25. 12. 1976 година, врз основа на член 23 од Законот за здравственото осигурување и задолжителните видови на здравствена заштита на населението („Службен весник на СРМ“ бр. 21/71 и 24/74) и член 25 став 1 точка 9 од Самоуправната спогодба за основање на Општинската заедница на здравството и здравственото осигурување — Кратово, донесе

О Д Л У К А

ЗА УСЛОВИТЕ ПОД КОИ СЕ СМЕТА ДЕКА ОСИГУРЕНИКОТ ИЗДРЖУВА ЧЛЕНОВИ НА СЕМЕЈСТВОТО И ДЕКА ЧЛЕНОТ НА СЕМЕЈСТВОТО НЕМА СОПСТВЕНИ ПРИХОДИ ДОВОЛНИ ЗА ИЗДРЖУВАЊЕ

Член 1

Со оваа одлука се определуваат условите под кои ќе се сметаат за издржувани лица членови на семејството и другите лица што се осигурени според Законот за здравственото осигурување и задолжителните видови на здравствената заштита на населението, како и условите под кои се смета дека издржуваното лице нема сопствени приходи доволни за издржување.

Член 2

Се смета дека член на семејството нема сопствени приходи доволни за издржување:

1. ако нема сопствени приходи;
2. ако има сопствени приходи, освен приходите од земјоделие, кои заедно не надминуваат 50% месечно од износот на минимален личен доход утврден со републичкиот пропис;
3. ако има приходи од земјоделие (катастарски приход) кои не го надминуваат износот од 400 — динари годишно по член на семејството;
4. ако членот на семејството покрај приходите од земјоделие има и други приходи, а збирот на тие приходи не го надминува збирот на износите од одредбите на точките 2 и 3 од овој член.

Член 3

Се смета дека осигуреникот го издржува членот на семејството ако тој член на семејството нема сопствени приходи доволни за издржување и живее во заедничко семејство на осигуреникот, а

во случај на одвоен живот — ако осигуреникот на име издршка му дава најмалку 500 — динари месечно.

Член 4

Со влегувањето во сила на оваа одлука престанува да важи Одлуката за условите на кои се смета дека осигуреникот ги издржува членовите на фамилијата број 04-3612/1 од 22. 12. 1972 година („Службен весник на СРМ“, бр. 4/73).

Член 5

Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на СРМ“, а ќе се применува од 1 јануари 1977 година.

Бр. 01-4857/1

25 декември 1976 година

Кратово

Претседател,
инж. Митко Георгиевски, с. р.

ЗАЕДНИЦА НА ЗДРАВСТВОТО И ЗДРАВСТВЕНОТО ОСИГУРУВАЊЕ — ПРИЛЕП

47.

Врз основа на член 9 став 1 алинеја 12 од Законот за самоуправните интересни заедници на здравството и здравственото осигурување („Службен весник на СРМ“, бр. 5/74) и член 11 и 30 став 1 точка 15 и член 56 од Самоуправната спогодба за основање на Општинската и основни заедници на здравството и здравственото осигурување — Прилеп, Собранието на Општинската заедница на здравството и здравственото осигурување — Прилеп, на заедничка седница на сите собори на делегатите, одржана на 29 декември 1976 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ИЗМЕНА И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА ОБЕЗБЕДУВАЊЕ ВРШЕЊЕТО НА СТРУЧНИТЕ, ФИНАНСИСКИТЕ И АДМИНИСТРАТИВНИТЕ РАБОТИ НА ОПШТИНСКАТА ЗАЕДНИЦА НА ЗДРАВСТВОТО И ЗДРАВСТВЕНОТО ОСИГУРУВАЊЕ — ПРИЛЕП

Член 1

Во Одлуката за обезбедување вршењето на стручните, финансиските и административните работи на Општинската заедница на здравството и здравственото осигурување — Прилеп („Службен весник на СРМ“, бр. 34/74), глава V, се менува и истата ќе гласи:

„Оваа одлука влегува во сила со објавувањето во „Службен весник на СРМ“, а ќе се применува од 1 мај 1974 година до донесување на Статутот и другите општи акти на Заедницата и на работната заедница на Стручната служба, но најкасно до 31 декември 1977 година“.

Член 2

Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се применува од 1 јануари 1977 година.

Одлуката да се објави во „Службен весник на СРМ“.

Број 9723

29 декември 1976 година

Прилеп

Претседател,
Пандо Бачаноски, с. р.

48.

Врз основа на член 9 и 26 од Законот за самоуправните интересни заедници на здравството и здравственото осигурување („Службен весник на СРМ“, бр 5/74) и член 30 став 1 точка 9 и член 40 став 1 точка 5 од Самоуправната спогодба за основање на Општинската и основните заедници на здравството и здравственото осигурување — Прилеп, Собранието на Општинската заедница на здравството и здравственото осигурување — Прилеп, по прибавеното мислење од собранијата на основните заедници на здравството и здравственото осигурување во Прилеп, Крушево и Македонски Брод, на заедничката седница на Соборот на делегатите на работниците — корисници на услугите и Соборот на делегатите од здружениот труд во здравството — даватели на услугите, одржана на 29 декември 1976 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА СТАПКИТЕ И ТАРИФАТА НА ПРИДОНЕСОТ ЗА ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРУВАЊЕ НА РАБОТНИЦИТЕ И СТАПКАТА НА ПОСЕБНИОТ ПРИДОНЕС ЗА КОРИСТЕЊЕ НА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА ВО СТРАНСТВО ЗА 1977 ГОДИНА

Член 1

Стапката на придонесот за здравствено осигурување за 1977 година се определува во височина од 7,50% од личниот доход и другите примања во која се содржани:

- стапката на придонесот за задолжителните видови на здравствената заштита од 2,50%, и
- стапката на придонесот за правата од здравствената заштита над задолжителните видови и другите права од здравственото осигурување — од 5,00%.

Член 2

Тарифата на придонесот за здравствено осигурување за случај на несреќа на работа и заболувања од професионални болести се определува во височина од 0,50%.

Основица за пресметување на придонесот од претходниот став кај обврзниците кои формираат доход претставува остварениот доход намален за пресметаните законски и договорни обврски, освен данокот на доход. Основица кај обврзниците кои не формираат доход претставува бруто личните доходи и другите примања.

Придонес за несреќа на работа и заболување од професионални болести по стапка од 0,50% пресметуваат и плаќаат и обврзниците на придонес кои не формираат доход за вработените по договор за дело од бруто основицата.

Член 3

Посебниот придонес за користење на здравствена заштита во странство се определува во височина од 20% од нето личниот доход, односно основицата утврдена со посебна одлука.

Посебниот придонес од претходниот став се распределува по видови на правата сразмерно на стапките, односно тарифата на придонесот определени во член 1 и 2 од оваа одлука.

Член 4

Обврзникот за уплата на придонесот должен е, при уплатата на придонесите за здравствено осигурување и посебниот придонес за користење на здравствена заштита во странство, на самиот налог-уплатница да даде спецификација за уплатените придонеси по видови на правата, со ознака на основицата и периодот за кој се пресметува и уплаќа придонесот.

Доколку обврзникот за уплата на придонесот не го пополни налогот-уплатницата согласно одредбите од претходниот став, Службата односно поштата нема да го прими налогот-уплатницата во смисла на член 38 од Законот за Службата на општественото книговодство.

Член 5

Придонесите ги пресметуваат и уплаќаат обврзниците на начин утврден со закон, статутот и другите општи акти на Заедницата.

Член 6

Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се применува од 1 јануари 1977 година.

Одлуката да се објави во „Службен весник на СРМ“.

Број 9724

29 декември 1976 година

Прилеп

Собрание на Општинската заедница

Претседател,

Пандо Бачаноски, с. р.

Собор на даватели на услуги

Претседател,

д-р Светозар Кузманоски, с. р.

Собор на работничко-корисници на услуги

Претседател,

Ристо Апостолоски, с. р.

49.

Врз основа на член 9, 18 став 2 и член 25 и 26 од Законот за самоуправните интересни заедници на здравството и здравственото осигурување („Службен весник на СРМ“, бр. 5/74), член 30 став 1 точка 9 и член 40 став 1 точка 5 од Самоуправната спогодба за основање на Општинската и основните заедници на здравството и здравственото осигурување — Прилеп, Собранието на Општинската заедница на здравството и здравственото осигурување — Прилеп, по прибавено мислење од собранијата на основните заедници на здравството и здравственото осигурување во Прилеп, Крушево и Македонски Брод, на седницата на Соборот на делегатите — земјоделци — корисници на услугите и Соборот на делегатите — даватели на услугите, одржана на 29 декември 1976 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ВИСОЧИНАТА НА ПРИДОНЕСИТЕ ЗА ФИНАНСИРАЊЕ НА ЗДРАВСТВЕНОТО ОСИГУРУВАЊЕ НА ЗЕМЈОДЕЛЦИТЕ ЗА 1977 ГОДИНА

Член 1

Со оваа одлука се утврдува висината на придонесите за финансирање на здравственото осигурување на земјоделците за 1977 година за подрачјето на Општинската заедница на здравството и здравственото осигурување — Прилеп.

Член 2

Земјоделските осигуреници го плаќаат придонесот за здравствено осигурување и тоа:

а) за задолжителни видови на здравствена заштита:

— 6,40% од катастарскиот доход и 40,00 динари паушал за секој осигурен член од домаќинството — за осигурениците што имаат сопствена земја;

— 216,00 динари паушал по домаќинство и по 40,00 динари паушал за секој член на домаќинството — за осигурениците што немаат сопствена земја.

б) за правата на здравствена заштита над задолжителните видови што самостојно ги утврдува Заедницата:

— 1,60% од катастарскиот доход и по 10,00 динари паушал за секој член на домаќинството — за осигурениците кои имаат сопствена земја;

— 54,00 динари паушал по домаќинство и по 10,00 динари паушал за секој член на домаќинството — за осигурениците кои немаат сопствена земја.

Член 3

Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се применува од 1 јануари 1977 година.

Одлуката да се објави во „Службен весник на СРМ“.

Број 9725

29 декември 1976 година

Прилеп

Собрание на општинската заедница
Претседател,

Пандо Бачаноски, с. р.

Собор на земјоделци

— корисници на услуги

Собор на даватели на услуги

Претседател,

д-р Светозар Кузманоски, с. р.

Претседател,

Стојан Мојсовски, с. р.

ЗАЕДНИЦА ЗА ОПШТЕСТВЕНА ЗАШТИТА НА ДЕЦАТА — ТЕТОВО

50.

Врз основа на член 59 од Статутот на ОСИЗ за општествена заштита на децата — Тетово, Собранието на СИЗ за детска заштита, на седницата одржана на 22 декември 1976 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА УТВРДУВАЊЕ СТАПКАТА НА ПРИДОНЕСОТ ЗА НЕПОСРЕДНА ДЕТСКА ЗАШТИТА

Член 1

Со оваа одлука се утврдува стапката на придонесот за непосредна детска заштита, со кое ќе се обезбедат средства на Самоуправната интересна заедница за општествена заштита на децата — Тетово.

Член 2

Стапката на придонесот што ќе се плаќа за непосредната детска заштита ќе изнесува:

— придонес од личен доход од стопанство — 0,50%,

— придонес од личен доход од нестопанство — 0,50%,

— придонес од личен доход од самостојно вршење на стопанска и нестопанска дејност — 0,50%, и

— придонес од земјоделска дејност — 1%.

Член 3

Оваа одлука влегува во сила со денот на нејзиното донесување, а ќе се применува од 1 јануари 1977 година.

0601-610/1

17 декември 1976 година

Тетово

Претседател,

Селман Рустеми, с. р.

ЗАЕДНИЦА НА ОСНОВНОТО ОБРАЗОВАНИЕ — ТЕТОВО

51.

Врз основа на член 9 од Законот за самоуправните интересни заедници и член 22 од Статутот на Самоуправната интересна заедница за претшколско и основно образование — Тетово, Собранието на заедницата, на седницата одржана на ден 31. 12. 1976 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА УТВРДУВАЊЕ НА СТАПКАТА НА ПРИДОНЕСОТ ОД ЛИЧНИОТ ДОХОД ОД РАБОТЕН ОДНОС НА САМОУПРАВНАТА ИНТЕРЕСНА ЗАЕДНИЦА НА ОСНОВНОТО ОБРАЗОВАНИЕ

Член 1

Со оваа одлука се утврдува стапката на придонесот од личниот доход од работен однос според која се обезбедуваат средства на Самоуправната интересна заедница на основното образование.

Член 2

Стапката на придонесот од личниот доход од работен однос што се плаќа за основно образование не се утврдува на 3,80%.

Член 3

Оваа одлука влегува во сила од денот на донесувањето, а ќе се применува од 1 јануари 1977 година.

Бр. 0306-622/1

31 декември 1977 година

Тетово

Претседател,

Звездан Илиески, с. р.

ЗАЕДНИЦА ЗА ОПШТЕСТВЕНА ЗАШТИТА НА ДЕЦАТА — ШТИП

52.

Врз основа на член 60 точка 4 од Законот за определени облици на општествена заштита на децата и за самоуправните интересни заедници за општествена заштита на децата и член 58 од Статутот на Општинската самоуправна интересна заедница за општествена заштита на децата — Штип, Собранието на Општинската самоуправна интересна заедница за општествена заштита на децата — Штип, на седницата од 30 декември 1976 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА СТАПКАТА НА ПРИДОНЕСОТ ЗА ОПШТЕСТВЕНА ЗАШТИТА НА ДЕЦАТА ВО 1977 ГОДИНА

I

Стапката на придонесот за општествена заштита на децата во 1977 година се определува во височина од 0,50% од бруто личниот доход.

II

Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на СРМ“, а ќе се применува од 1 јануари 1977 година.

Број 10-11/4

30 декември 1976 година

Штип

Претседател,

Олга Шопова, с. р.

ЗАЕДНИЦА ЗА СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА — ШТИП

53.

Врз основа на член 16 од Статутот, Собранието на Општинската самоуправна интересна заедница за социјална заштита — Штип, на седницата од 28 декември 1976 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА УТВРДУВАЊЕ НА СТАПКИТЕ НА ПРИДОНЕСОТ ОД ДОХОДОТ НА ОРГАНИЗАЦИИТЕ НА ЗДРУЖЕН ТРУД И УСТАНОВИТЕ ШТО ОСТВАРУВААТ ДОХОД И УТВРДУВАЊЕ НА СТАПКИТЕ НА ПРИДОНЕСОТ ОД ЛИЧЕН ДОХОД НА ГРАЃАНИТЕ ЗА 1977 ГОДИНА

I

Стапките на придонесот од доходот на организации на здружен труд и установите што остваруваат доход и стапките на придонесот од личен доход на граѓаните се утврдуваат:

1. 0,10% — од доходот на работните организации на здружен труд;

2. 0,90% — од бруто личен доход од работен однос во нестопанство;

- 3. 0,70% — од личен доход од самостојно вршење на земјоделска дејност;
- 4. 2,00% — од личен доход од самостојно вршење на занаетчиска дејност;
- 5. 2,00% — од личен доход од самостојно вршење на други стопански дејности;
- 6. 2,00% — од личен доход од самостојно вршење на нестопански дејности.

II

Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на СРМ“, а ќе се применува од 1 јануари 1977 година.

Број 04-4

28 декември 1976 година

Штип

Претседател,
Ангел Димитров, с. р.

ЗАЕДНИЦА ЗА СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА — ПРИЛЕП

54.

Врз основа на член 27 од Законот за самоуправни интересни заедници за социјална заштита, Собранието на интересната заедница за социјална заштита, на седницата одржана на 29 декември 1976 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА УТВРДУВАЊЕ НА СТАПКИТЕ НА ПРИДОНЕСИТЕ ЗА ЗАЕДНИЦАТА ЗА СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА — ПРИЛЕП

Член 1

Со оваа одлука се утврдуваат стапките на придонесите што ги плаќаат основните организации на здружен труд од доходот и работните луѓе од личниот доход, заради обезбедување на средства на Заедницата за социјална заштита — Прилеп (во натамошниот текст: Заедницата).

Член 2

Средства на Заедницата обезбедуваат работните луѓе со:

- 1. придонес од доходот на работните организации на здружен труд — по стапка од 0,14%,
- 2. придонес од личен доход од работен однос од нестопанство — по стапка од 0,19%,
- 3. придонес од личен доход од земјоделска дејност — по стапка од 1,54%,
- 4. придонес од личен доход од самостојно вршење на нестопански дејности — по стапка од 2%,
- 5. придонес од личен доход од самостојно вршење на стопански дејности 2%.

Член 3

Оваа одлука влегува во сила осмиот ден по објавувањето во „Службен гласник на општина Прилеп“, а ќе се применува од 1 јануари 1977 година.

Бр. 06-3

5 јануари 1977 година

Прилеп

Претседател,
Стеван Трајкоски, с. р.

ЗАЕДНИЦА НА ОСНОВНОТО ОБРАЗОВАНИЕ — ПРИЛЕП

55.

Врз основа на член 19 од Законот за самоуправни интересни заедници на образованието („Службен весник на СРМ“, бр. 5/74) и член 23 точка 3 од Статутот на Заедницата на основното образование на општина Прилеп, Собранието на Заедницата на основното образование на општина — Прилеп, на седницата одржана на 27 декември 1976 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА УТВРДУВАЊЕ СТАПКИТЕ НА ПРИДОНЕСИТЕ ЗА ОСНОВНО ОБРАЗОВАНИЕ И ВОСПИТУВАЊЕ ЗА 1977 ГОДИНА

Член 1

За 1977 година се утврдуваат следните стапки на придонесите за основно образование и воспитување на општина Прилеп:

- 1. од личниот доход од работен однос на работниците од стопанството и нестопанството — 5%;
- Основица за пресметување и плаќање на придонесот претставуваат сите парични примања според Законот за даноците на граѓаните.
- 2. од личниот доход од самостојно вршење земјоделска дејност — 9%; и
- 3. од самостојно вршење стопанска и нестопанска дејност — 6%.

Основица за пресметување и плаќање на придонесите е основицата на која се плаќа данокот според Законот за даноците на граѓаните.

Член 2

Од средствата што ќе ги оствари Заедницата врз основа на утврдените стапки на придонесите со член 1 на оваа одлука се задолжува Заедницата да употреби до 10% за инвестиции за иградба и опремување на училишен простор за потребите на основното образование и воспитување.

Член 3

Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на СРМ“, а ќе се применува од 1 јануари 1977 година.

Бр. 02-262

27 декември 1976 година

Прилеп

Претседател,
Милан Горѓиоски, с. р.

ЗАЕДНИЦА НА ОБРАЗОВАНИЕТО — ДЕМИР ХИСАР

56.

Врз основа на член 9 став 1 точка 3 од Законот за самоуправни интересни заедници на образованието („Службен весник на СРМ“ бр. 5/74) а во врска со член 27 од Статутот на самоуправната интересна заедница на основното образование на општината Демир Хисар, Собранието на СИЗ на образованието, на својата седница одржана на 23. 12. 1976 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА УТВРДУВАЊЕ СТАПКИ НА ПРИДОНЕСИ ЗА ФИНАНСИРАЊЕ НА ОСНОВНОТО ОБРАЗОВАНИЕ — ДЕМИР ХИСАР

Член 1

Стапките на придонесите, што ќе се пресметуваат и уплатуваат придонесите, за обезбедување средства на Самоуправната интересна заедница за основното образование на општината Демир Хисар се утврдуваат и тоа:

- 1. придонес од личен доход од работен однос по стапка од 5%;
- 2. придонес од личен доход од земјоделска дејност по стапка од 8%;
- 3. придонес од личен доход од самостојно вршење на стопанска дејност по стапка од 4,50%.

Член 2

Во однос на обврзниците основиците на пресметувањето и уплатувањето на придонесот, ќе се применуваат одредбите од Законот за СИЗ на образованието („Службен весник на СРМ“, бр. 5/74).

Член 3

Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на СРМ“, а ќе се применува од 1 јануари 1977 година.

Бр. 01-101/1
29 декември 1976 година
Демир Хисар

Претседател,
Борис Рутевски, с. р.

ЗАЕДНИЦА НА ФИЗИЧКАТА КУЛТУРА — ТЕТОВО

57.

Врз основа на член 69 од Статутот на Заедницата за физичка култура на општината Тетово, Собранието на Заедницата за физичка култура на својата седница одржана на 22. XII. 1976 година, донесе

О Д Л У К А ЗА УТВРДУВАЊЕ НА СТАПКИТЕ НА ПРИДОНЕСОТ ЗА ФИЗИЧКА КУЛТУРА

Член 1

Со оваа одлука се утврдува стапката на придонесот за физичка култура со што ќе се обезбедат средства на Заедницата за физичка култура на општина Тетово.

Член 2

Стапката на придонесот што ќе се плаќа за физичка култура ќе изнесува:

- придонес од доходот на основните организации на здружен труд 0,10%;
- придонес од личен доход од работен износ 0,10%;
- придонес од личен доход од самостојно вршење на стопанска дејност — занаетчиство 0,10%;
- придонес од личен доход од вршење на нестопанска дејност 0,10%;

— придонес од земјоделска дејност 1%.

Член 3

Оваа одлука влегува во сила со денот на нејзиното донесување, а ќе важи од 1 јануари 1977 година.

Бр. 0601-311/1
22 декември 1976 година
Тетово

Претседател,
Крете Горѓески, с. р.

ЗАЕДНИЦА НА СТАНУВАЊЕТО — КИЧЕВО

58.

Врз основа на член 10 став 1 точка 5 од Законот за самоуправните интересни заедници на станувањето, член 19 став 1 точка 5 од Статутот на СИЗ на станувањето и член 200 и 219 од Статутот на Општината Кичево, Соборот на здружен труд на Собранието на Општината Кичево и Собранието на Самоуправната интересна заедница на станувањето, на заедничка седница со рамноправно учество на ден 21. XII. 1976 година, донесе

О Д Л У К А ЗА ВИСИНАТА НА СТАПКАТА НА ПРИДОНЕСОТ ЗА СТАНБЕНА ИЗГРАДБА

Член 1

Се утврдува висината на стапката на придонесот на станбена изградба од 5% на бруто личниот доход.

Член 2

Обврзници на придонесот се:

— основните организации на здружениот труд и другите самоуправни организации од областа на стопанството, вклучувајќи ги и организациите на здружен труд регистрирани како установи, а распоредени во областа од 1—8 од Номенклатурата за распоредување на стопанските и други организации и државни органи по дејности;

— организациите и заедниците од областа на нестопанските дејности;

— Заедницата за пензиско и инвалидско осигурување на СР Македонија за пензионерите и корисниците на правата од пензиско и инвалидско осигурување од територијата на Општината Кичево, и

— граѓанинот кој работи со средства на трудот во лична сопственост, а користи дополнителен труд на други лица, на бруто личниот доход на работниците.

Член 3

Обврзниците од член 2 од оваа одлука придонесот го уплатуваат на сметка на Заедницата на станувањето на Општината Кичево.

Член 4

Одлуката за висината на стапката на придонесот за станбена изградба бр. 02-22/75 од 26. XI. 1975 година престанува да важи со денот на применувањето на оваа одлука.

Член 5

Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се применува од 1 јануари 1977 година.

Бр. 02-479
21 декември 1976 година
Кичево

Собрание на СИЗ на
станувањето
Претседател,
Вецко Кацески, с. р.

Собор на здружен
труд
Претседател,
Стојан Магдески, с. р.

Огласен дел

СУДСКИ ОГЛАСИ

ОКРУЖЕН СУД ВО СКОПЈЕ

Пред Окружниот суд во Скопје се води постапка за развод на брак по тужбата на Ристова Ленче, род. Петковска, ул. „Страшо Пинџур“ бр. 47, с. Ваташа, Кавадаречко, против тужениот Ристов Душан од с. Ваташа, сега со непозната адреса.

Се повикува тужениот Ристов Душан во рок од 30 дена од објавувањето на огласот, да се јави или да ја соопшти својата точна адреса. Во спротивно, по истекот на овој рок, судот ќе му одреди старател кој ќе го застапува во бракоразводниот спор, до правосилното окончување, а согласно член 77 од ЗПП.

Од Окружниот суд во Скопје, П. бр. 2278/76.
(2)

Пред Окружниот суд во Скопје се води постапка за развод на брак по тужбата на тужителката Тодоровска, родена Перовска Доста од село Челогек, Тетовско, против тужениот Јован Тодоровски од истото село, со непознато место на живеење.

Се повикува тужениот Јован Тодоровски во рок од 30 дена од денот на објавувањето на огласот, да се јави или да ја соопшти својата адреса. По истекот на овој рок, судот ќе му одреди привре-

мен старател согласно член 77 од ЗПП кој ќе го застапува до правосилното окончување на бракоразводниот спор.

Од Окружниот суд во Скопје, П. бр. 2608/76 од 7. I. 1977 година. (3)

Пред Окружниот суд во Скопје се води постапка за развод на брак по тужбата на тужителката Вера Милошевиќ од Куманово, ул. „III — Македонска ударна бригада“ бр. 14, против тужениот Душко Милошевиќ од Куманово, сега со непозната адреса. Вредност на спорот 2.000 динари.

Се повикува тужениот Душко Милошевиќ во рок од 30 дена од објавувањето на огласот да ја достави својата адреса, лично или писмено, или да одреди свој полномошник кој ќе го застапува во оваа постапка. Во спротивно, ќе му биде поставен привремен старател кој ќе ги штити неговите интереси.

Од Окружниот суд во Скопје, П. бр. 2400/76. (5)

Пред Окружниот суд во Скопје се води постапка за утврдување постоење на брак по тужбата на тужителката Ставрла Терзиовска од Скопје, ул. „Ресенска“ бр. 38/1-2, против тужените Митко Терзиовски и Дони Терзиовски, двајцата со непозната адреса во САД — Чикаго, како наследници на покојниот Ристо Терзиовски. Вредност на спорот 2.000 динари.

Се повикуваат тужените Митко и Дони Терзиовски да ја достават својата адреса, лично или писмено, во рок од 30 дена од објавувањето на огласот или да одредат свој полномошник кој ќе ги застапува во постапката. Во спротивно на истите ќе им биде поставен привремен старател кој ќе ги штити нивните интереси.

Од Окружниот суд во Скопје, П. бр. 2320/76. (6)

Пред Окружниот суд во Скопје се води постапка за развод на брак по тужбата на тужителот Џејвид Биљали од Куманово, ул. „Перо Илиевски“ бр. 3 против тужената Биљали Мевљуде, родена Ајети, сега со непознато место на живеење. Вредност на спорот 2.000,00 динари.

Се повикува тужената Мевљуде Биљали, родена Ајети, од Куманово, сега со непознато место на живеење, да се јави во рок од 30 дена од објавувањето на огласот во судот, лично или писмено, или пак да одреди свој полномошник кој ќе ја застапува во оваа постапка. Во спротивно ќе ѝ биде одреден привремен старател кој ќе ги штити нејзините интереси.

Од Окружниот суд во Скопје, П. бр. 2530/76 од 12. I. 1977 година (7)

Пред Окружниот суд во Скопје се води граѓанска постапка за исполнување на договор по тужбата на тужителот Димитар Тренчевски од Скопје, ул. „Каирска“ бр. 5-а, против тужениот Фејзула Ремзи од село Кондово, Скопско, сега со непозната адреса на привремена работа во Западна Германија. Вредност на спорот 69.000,00 динари.

Се повикува тужениот Фејзула Ремзи од село Кондово, сега со непозната адреса во Западна Германија, да се јави во судот лично или писмено или да одреди свој полномошник да го застапува во спорот во рок од 30 дена. Во спротивно ќе му биде поставен привремен старател кој ќе ги штити неговите интереси.

Од Окружниот суд во Скопје, П. бр. 1620/76 од 18. I. 1977 година. (11)

ОПШТИНСКИ СУД СКОПЈЕ II

Пред Општинскиот суд Скопје II, по предлог на Трајче Саздовски од Скопје, се води постапка за амортизација на исправи-кредитни писма и тоа: кредитно писмо со партија број 011-5280/44,

со серија 28356 на износ од 5000 динари; кредитно писмо со партија 28255 на износ од 4000 динари; кредитно писмо со партија 28254 на износ од 4000 динари; кредитно писмо со партија 28253 на износ од 3000 динари; кредитно писмо со партија 28252 на износ од 3000 динари; и кредитно писмо со партија 28249 на износ од 1000 динари, издадени од Стопанската банка Филијала — Скопје.

Се повикува секој оној кај кого се наоѓаат кредитните писма да ги покаже во судот во рок од 60 дена сметано од објавувањето на огласот, бидејќи во спротивно кредитните писма ќе се огласат за поништени.

Од Општинскиот суд Скопје II, Р. бр. 116/76. (4)

ОПШТИНСКИ СУД ВО ТЕТОВО

Пред Општинскиот суд во Тетово заведена е тужба за исполнување на договор од страна на тужителката Цвета Велјаноска од Тетово, ул. „Бихачка“ бр. 8, против тужениот Тодоровски Софрониев Славе, сега во НР Бугарија со непозната адреса. Вредност на спорот 110,00 динари.

Бидејќи тужениот сега е со непозната адреса, се повикува во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во „Службен весник на СРМ“ да се јави во Општинскиот суд — Тетово и да ја достави својата адреса или да определи свој полномошник. Во спротивно, по истекот на определениот рок ќе му биде поставен привремен старател.

Од Општинскиот суд во Тетово, П. бр. 1154/76 година. (8)

Пред Општинскиот суд во Тетово заведена е тужба за раскинување на договор од страна на тужителот Имери Шабана Имер од село Пирок, против тужениот Шабани Имера Митат од село Пирок, сега со непозната адреса. Вредност на спорот е 500 динари.

Се повикува тужениот Шабани Имера Митат од село Пирок, сега со непозната адреса во Германија, да се јави во Општинскиот суд — Тетово и да ја достави својата адреса или да определи свој полномошник кој ќе ги застапува неговите интереси во спорот во рок од 30 дена по објавувањето на огласот. Доколку тоа не го стори во определениот рок, ќе му биде поставен привремен старател.

Од Општинскиот суд во Тетово, П. бр. 1182/76. (9)

ОПШТИНСКИ СУД ВО ТИТОВ ВЕЛЕС

Пред Општинскиот суд во Титов Велес заведен е спор за плаќање на долг од 49.000,00 н. динари, по тужбата на тужителот Стојан Стојановски од село Плевање, Титов Велес, против тужениот Коле Ташев од Титов Велес, сега на привремена работа во Германија, со непозната адреса.

Се повикува тужениот Коле Ташев да се јави во овој суд или да ја достави својата адреса во рок од 30 дена по објавувањето на овој оглас. Во спротивно ќе му се одреди за привремен застапник неговата брачна другарка, Павлина Ташева, која ќе го застапува сè до окончувањето на овој спор.

Од Општинскиот суд во Титов Велес, П. бр. 674/76. (10)

РЕГИСТАР НА ОРГАНИЗАЦИИТЕ НА ЗДРУЖЕНИОТ ТРУД

Окружниот стопански суд во Штип, со решението Фи. бр. 108 од 19. IV. 1976 година, на регистарската влошка бр. 241 го запиша во судскиот регистар следното: Досегашните потписници на ЦОУ „Кирил и Методи“ од село Иловица, Струмичко, Томе Танчев, директор, и Атанас Панов, секретар, се избришаа од регистарот, а за потписник на ОЗТ е именуван Горге Пандев Цатев, директор.

Уписот се изврши во регистарот врз основа на одлуката на Собирот на ЦОУ „Кирил и Методи“, село Иловица, Струмичко, бр. 03-157/1 од 6. IV. 1976 година.

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи. бр. 108/76. (246)

Окружниот стопански суд во Штип со решението Фи. бр. 81 од 5. IV. 1976 година, на регистарската влошка бр. 230, го запиша во судскиот регистар следното: Досегашниот потписник на ООЗТ — транспорт — Штип, во состав на „Макпромет“ — производно трговско претпријатие на големо и мало — Штип, Слободан Черкезов се брише од регистарот, а на негово место за потписник е овластен Борис Митрев.

Уписот се изврши во регистарот врз основа на одлуката на Работничкиот совет на ООЗТ — транспорт — Штип, бр. 02-53 од 13. III. 1976 г.

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи. бр. 81/76. (269)

Окружниот стопански суд во Штип со решението Фи. бр. 82 од 5. IV. 1976 година, на регистарската влошка бр. 230, го запиша во судскиот регистар следното: Досегашниот потписник на ООЗТ — индустрија за производство на леб и мрсни печива „Жито леб“ — Штип, во состав на „Макпромет“ — производно трговско претпријатие на големо и мало — Штип Слободан Черкезов се брише од регистарот, а на негово место е одреден Боро Петровски.

Уписот се изврши во регистарот врз основа на одлуката на Работничкиот совет на ООЗТ „Жито леб“ — Штип, бр. 02-45 од 25. III. 1976 г.

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи. бр. 82/76. (270)

Окружниот стопански суд во Штип со решението Фи. бр. 84 од 5. IV. 1976 година, на регистарската влошка бр. 343, го запиша во судскиот регистар следното: Досегашниот в.д. заменик ген. директор на РО „Исток-Транс“ — претпријатие за превоз на патници и стока, шпедиција и туризам во земјата и странство — Штип, Атанас Самарциски се сменува, а за потписник на РО односно комерцијален директор е назначен Трајан Давчев.

Уписот се изврши во регистарот врз основа на одлуката на Централниот работнички совет при ОЗТ „Исток Транс“ — Штип, бр. 300-0201 од 27. III. 1976 година.

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи. бр. 84/76. (272)

Окружниот стопански суд во Штип со решението Фи. бр. 112 од 26. IV. 1976 година, на регистарската влошка бр. 210, го запиша во судскиот регистар следното: Му престанува правото за потпис на досегашниот в.д. директор на ООЗТ Завод за индустриски инженеринг — Штип, во состав на ОЗТ за проектирање инженеринг „Мегапроект“ скспорт-импорт — Штип Кирил Донски, а за директор е именуван Миодраг Марков кој со полни и неограничени овластувања ја застапува и потпишува основната организација на здружен труд.

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи. бр. 112/76. (273)

Окружниот стопански суд во Штип со решението Фи. бр. 117 од 28. IV. 1976 година, на регистарската влошка бр. 137, го запиша во судскиот регистар следното: Досегашниот раководител на Деловната единица — Стовариште, со седиште во Штип, ул. „Партизанска“ бб, во состав на РО „Чатал“ — Трговско претпријатие за градежни материјали на големо и мало — Штип Стево Трајков се сменува, а на негово место за раководител на деловната единица е назначен Митко Барбарев.

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи. бр. 117/76. (274)

Окружниот стопански суд во Штип со решението Фи. бр. 118 од 28. IV. 1976 година, на регистарската влошка бр. 137, го запиша во судскиот регистар следното: Досегашниот потписник односно раководител на Деловната единица — Стовариште, со седиште во Штип, ул. „Железничка“ бб, во состав на РО „Чатал“ — трговско претпријатие за градежни материјали на големо и мало — Штип Киро Иванов се сменува, а за раководител на деловната единица е назначен Стево Трајков.

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи. бр. 118/76. (275)

Окружниот стопански суд во Штип со решението Фи. бр. 129 од 10. V. 1976 година, на регистарската влошка бр. 135, го запиша во судскиот регистар следното: Правото на потпис на досегашниот втор потписник на ООЗТ „Блажо Сандев“ село Радање, Штипско, во состав на ЗИК „Црвена ѕвезда“ — Штип Стојко Панов, престанува, а основната организација на здружен труд останува да ја застапува и потпишува со полни и неограничени овластувања директорот Санде Богдански.

Уписот се изврши во регистарот врз основа на одлуката на работничкиот совет на ООЗТ „Блажо Сандев“ — село Радање, Штипско, бр. 02-267 од 8 IV. 1976 година.

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи. бр. 129/76. (278)

Окружниот стопански суд во Скопје со решението Фи. бр. 1091 од 9. IX. 1976 година, на регистарската влошка бр. 28-00-00 го запиша во судскиот регистар присоединувањето на Земјоделската задруга „Нова слоба“ — Лешок, Тетовско, со целосна одговорност и ограничено емство, кон работната организација Земјоделско-индустриски комбинат — Тетово, со супсидијарна одговорност, ООЗТ „Кооперација и промет“ — Тетово, со супсидијарна одговорност и престанок поради таквото присоединување.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 1091 од 9. IX. 1976 година. (282)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на организациите на здружен труд, рег. бр. 1329, страна 214, книга VI се запиша следното: На досегашниот потписник на Градскиот трговски центар во изградба — Скопје ул. „Димитар Влахов“ бр. 4. Гаврилски Гаврило, в.д. директор, му престанува правото за потпишување, бидејќи е разрешен од должност.

За генерален директор на Градскиот трговски центар во изградба — Скопје, со одлука на Деловниот одбор на Градскиот трговски центар — Скопје, бр. 2511/3 од 18 VI. 1976 година е назначен Трајко Стојков, кој истиот во иднина ќе го потпишува, задолжува и раздолжува во границите на овластувањето.

Обврската пред банката е со еден потпис.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 985 од 30. IX. 1976 година. (292)

Окружниот стопански суд во Штип со решението Фи. бр. 97 од 6. IV. 1976 година, на регистарската влошка бр. 117, го запиша во судскиот регистар следното: Досегашниот потписник на Управата за градско и вонградско зеленило — Струмица „Димитар Јанев се брише од регистарот, а за единствен потписник останува управникот Пантелеј Абрашев, кој со потполни и неограничени овластувања ќе ја застапува и потпишува основната организација на здружен труд.

Од Окружниот стопански суд во Штип Фи. бр. 97/76. (240)

РЕГИСТАР НА ЗАНАЕТЧИСКИТЕ ДУКАНИ НА САМОСТОЈНИТЕ ЗАНАЕТЧИИ

Врз основа на решението У. бр. 08-2647/1 од 12. VIII. 1976 година на Одделението за стопанство на Собранието на општината Берово, избришан е од регистарот на занаетчиските дуќани на самостојните занаетчи, од рег. бр. 379, страна 80, занаетчискиот дуќан под фирма: Киро Николов Ковачки, ковач, село Владимирowo, Берово. (25)

Врз основа на решението У. бр. 08-2642 од 10. VIII. 1976 година на Одделението за стопанство на Собранието на општината Берово, избришан е од регистарот на занаетчиските дуќани на самостојните занаетчи, од рег. бр. 378, страна 79, занаетчискиот дуќан под фирма: Адеми Адем Бајрам, леблебиџија, Пехчево. (26)

Врз основа на решението У. бр. 08-2646/1 од 12. VIII. 1976 година на Одделението за стопанство на Собранието на општината Берово, избришан е од регистарот на занаетчиските дуќани на самостојните занаетчи, од рег. бр. 194, страна 53/1, занаетчискиот дуќан под фирма: Денковски Глигоров Методи, шивач, Пехчево. (27)

Врз основа на решението У. бр. 08-222/1 од 15. VII. 1976 година на Одделението за стопанство на Собранието на општината Берово, избришан е од регистарот на занаетчиските дуќани на самостојните занаетчи, од рег. бр. 328, страна 29, занаетчискиот дуќан под фирма: Чучурска Јорданова Снежана, фризер, Берово. (28)

Врз основа на решението У. бр. 08-270 од 19. X. 1976 година на Одделението за стопанство на Собранието на општината Берово, избришан е од регистарот на занаетчиските дуќани на самостојните занаетчи од рег. бр. 118, страна 26, книга 1, занаетчискиот дуќан под фирма: Шивач Поповски Јованов Борис од село Митрашинци, Берово. (29)

Врз основа на решението У. бр. 08-2969/1 од 1. X. 1976 година на Одделението за стопанство на Собранието на општината Берово, избришан е од регистарот на занаетчиските дуќани на самостојните занаетчи, од рег. бр. 374, страна 75, книга I, занаетчискиот дуќан под фирма: Сода-вода Здравковска Пантева Зора од Берово. (30)

Врз основа на решението У. бр. 08-3213/1 од 1. XI. 1976 година на Одделението за стопанство на Собранието на општината Берово, избришан е од регистарот на занаетчиските дуќани на самостојните занаетчи, од рег. бр. 289, книга I, занаетчискиот дуќан под фирма: Шивач Скендерски Ефтимов Методи од Берово. (31)

Врз основа на решението У. бр. 08-3224/1 од 1. XI. 1976 година на Одделението за стопанство на Собранието на општината Берово, избришан е од регистарот на занаетчиските дуќани на самостојните занаетчи, од рег. бр. 312, книга I, занаетчискиот дуќан под фирма: Сода-вода Печински Ацов Димитар од Берово. (32)

Врз основа на решението У. бр. 08-274/1 од 1. XI. 1976 година на Одделението за стопанство на општината Берово, избришан е од регистарот на занаетчиските дуќани на самостојните занаетчи, од рег. бр. 165, книга I, занаетчискиот дуќан под фирма: Шивач Чукарски Илиев Јосиф од село Русиново, Берово. (33)

МАЛИ ОГЛАСИ

Се огласуваат за неважни следните загубени документи:

Свидетелства од I, II, III и за завршен испит на име Желије Салиу, ул. „Мирче Ацев“ бр. 45, Тетово. (3279)

Воена книшка издадена од КВО — Куманово на име Благоја Т. Стојановски, с. Орашац, Куманово. (3280)

Воена книшка издадена од В.П. 5945/8 — Ниш на име Васе М. Здравковски, ул. „Веселин Маслеша“ бр. 35, Куманово. (3281)

Здравствена легитимација на име Кадире Куки, с. Котлина, Качаник. (3282)

Свидетелство за завршен испит на име Благоја Камшикоски, ул. „Бр. Бешироски“ бр. 46, Прилеп. (3284)

Свидетелство за завршен курс бр. 13/72 за стручна оспособеност за заним. сидар на име Душан С. Костадиновски, с. Ранковце Кр. Паланка. (3285)

Земјоделска здравствена книшка на име Самир Бесир, с. Боговиње, Тетово. (3286)

Сообраќајна дозвола ТЕ 28-61 на ЖАС — ЕЗТ — Гостивар. (3287)

Ученичка книшка на име Мехмет Шемши, Дебар. (3288)

Воена книшка на име Борис Цветаноски, с. Ерековци, Прилеп. (3289)

Работна книшка на име Лилјана Корвезирска, ул. „Козара“, бр. 10, Прилеп. (3290)

Индекс бр. 485, издаден од ВТШ — Битола на име Ѓорѓи Јорданоски, ул. „Мара Јосифоска“ бр. 12, Прилеп. (3291)

Ученичка книшка за IV одделение на име Загорка Сарафилоска, с. Лажани, Прилеп. (3292)

Свидетелства за III и IV клас и свидетелство за положен завршен испит на име Суат Рамадани, ул. „Б. Миладинови“ бр. 77, Тетово. (3293)

Свидетелство за IV клас гимназија на име Нуриман Бафтиари, с. Џепчиште, Тетово. (3294)

Воена легитимација на име Љубомир Јован Петровски, ул. „119“ бр. 28, Тетово. (3295)

Работна книшка издадена од Гостивар на име Елизабета Емини, кеј „Вардар“ III згр. П/4 Гостивар. (3296)

Лична карта на име Али Селими, с. Лакавица, Гостивар. (3297)

Лична карта бр. 163554 на име Менка Атанасовска, ул. „Душко Поповиќ“ бр. 45, Гостивар. (3298)

Сообраќајна дозвола ТЕ 89—30 на ЖАС — ЕЗТ Гостивар. (3299)

Индекс бр. 164/66 на име Вера Муцунска, Берово. (3300)

Свидетелство за I и II година, издадени од ЕМУЦ во Скопје на име Страшо Манчевски, Скопје. (3302)

Здравствени легитимации издадени од Скопје на име Александар и Веска Јакимовски, Скопје. (3303)

Здравствена легитимација издадена од Скопје на име Силвана Амедовска, Скопје. (3304)

Свидетелство за IV одделение, издадено од Специјалното училиште „Др. Златен Сремец“ — Скопје на име Јагода Панчевска, Скопје. (3305)

Здравствена легитимација издадена од Скопје на име Владимир Стојановски, Скопје. (3306)

- Диплома бр. 601/1957 год., издадена од ВПШ — Скопје на име Трајанка Петар Спасова, Скопје. (3307)
- Ученичка книшка за IV одделение, издадена од Основното училиште „Лирија“ — Скопје на име Селвија Мемедовиќ, Скопје. (3308)
- Воена книшка издадена од Скопје на име Јован Шаговиќ, Скопје. (3309)
- Воена книшка издадена од Ваљево на име Шаин Азем Емини, Скопје. (3310)
- Свидетелство за VIII одделение, издадено од Основното училиште „Моша Пијаде“ — Кочани на име Милка Захаријева, Кочани. (3311)
- Работна книшка издадена од Скопје на име Киро Тодоровски, Ѓ. Петров. (3312)
- Диплома издадена од Мајсторска школа — отсек електро во Скопје на име Љубомир Муледаров, Скопје. (3313)
- Воена книшка издадена од Скопје на име Љубе Димитрије Крстевски, Скопје. (3314)
- Работна книшка издадена од Скопје на име Ирфан Салихи, Скопје. (3315)
- Здравствена легитимација издадена од Скопје на име Фаик Коџа, Скопје. (3316)
- Работна книшка издадена од Скопје на име Ламбро Фотевски, Скопје. (3317)
- Воена книшка издадена од Скопје на име Димче Цветановски, Скопје. (3318)
- Свидетелство за VIII одделение, издадено од Основното училиште „29 ноември“ — Скопје на име Слободанка Анастасова, Скопје. (3319)
- Воена книшка издадена од Т. Велес на име Трпе Ристо Василковски, Скопје. (3320)
- Здравствена легитимација издадена од Скопје на име Злате Мијоски, Скопје. (3321)
- Свидетелство за VIII одделение, издадено од Основното училиште „Браќа Миладинови“ — с. Миладиновци на име Вангелија Аврамовска, Скопје. (3322)
- Свидетелство и диплома издадени од ЕМУЦ — Скопје на име Киро Николовски, Скопје. (3323)
- Свидетелство за VI одделение, издадено од Основното училиште „Крсте Мисирков“ с. Ст. Лагово — Прилепско на име Алта Исајлова, Скопје. (3324)
- Свидетелство за VIII одделение на име Ангџа Настеска, с. М. Коњари, Прилеп. (3325)
- Белешка за грав бр. 12423 од 2. X. 1976 година на 314 кгр. за 345400 динари на име Петко Митоски, с. Крушеани, Прилеп. (3326)
- Лична карта бр. 26482, издадена од Т. Велес на име Богдан Манев, с. Голозинци, Т. Велес. (3327)
- Лична карта бр. 3869 на име Ружа Маневска, с. Голозинци, Т. Велес. (3328)
- Свидетелство од II година хемиско училиште на име Стефан Србиновски, ул. „Б. Кидрич“ бр. 28, Прилеп. (3329)
- Свидетелство за VI одделение на име Богдан Костов, ул. „Ванчо Прке“ Делчево. (3330)
- Воена книшка на име Петре Јанушев, с. Добрејци, Струмица. (3331)
- Работна книшка издадена од Битола на име Никола Лазаревски, ул. „Д. Груев“ бр. 137а, Битола. (3332)
- Свидетелство за IV година гимназија на име Елица Јованоска, ул. „Пелагонија“ бр. 18, Прилеп. (3333)
- Пасош на име Гордана Богданоска, с. Сопотница, Д. Хисар. (3334)
- Свидетелство за завршено економско училиште на име Зора Јованоска, с. Латово, М. Брод. (3335)
- Работна книшка на име Авдирахим Алили, с. Липково, Куманово. (3336)
- Работна книшка на име Абдула Абдурахман, с. Селце, Тетово. (3337)
- Свидетелство за III-а клас, издадено од Гимназијата во Тетово на име Вера Блажевска, ул. „Г. Делчев“ бр. 26, Тетово. (3338)
- Земјоделска здравствена легитимација на име Ѓулсеме Целили, с. Селце Кеч Тетово. (3339)
- Возачка дозвола на име Младен Заркоски, ул. „Ј. Сандански“ бр. 41, Тетово. (3340)
- Диплома за завршено машино-бравар на име Ѓорѓија Ѓорѓиески, с. Печково, Гостивар. (3341)
- Ученичка книшка на име Есма Абдулаи, ул. „Братство Единство“ бр. 2, Гостивар. (3342)
- Свидетелство за осумгодишно училиште на име Шефик Нуредини, с. Форино, Гостивар. (3343)
- Диплома на име Мифтар Фејзи, с. Беловиште, Гостивар. (3344)
- Работна книшка издадена од Собранието на општината Делчево на име Јордан Коце Стојчевски, ул. „Милково Брдо“ бб, Делчево. (3345)
- Свидетелство на име Живка Алачка, с. Владимирово, Берово. (3346)
- Свидетелство на име Панда Трајкоска, ул. „Пенка Котеска“ бр. 124а, Прилеп. (3347)
- Здравствена легитимација на име Љубен Лазароски, ул. „Ленин“ бр. 233а, Прилеп. (3348)
- Работна книшка на име Славе Мирковски, с. Тронеѓа, Куманово. (3349)
- Индекс бр. 695/1963 година на име Стојан П. Ристов, ул. „7 ноември“ бб, Гевгелија. (3350)
- Земјоделска здравствена легитимација на име Изиме Шакири, с. Саракино, Тетово. (3351)
- Земјоделска здравствена легитимација на име Бајрам Шакири, с. Саракино, Тетово. (3352)
- Свидетелство за VIII одделение на име Кире Пижов, ул. „Н. Тесла“ згр. 4/II, Прилеп. (3353)
- Лична карта бр. 4568 на име Методија Т. Трајкоски, ул. „Борка Талески“ бр. 86, Прилеп. (3354)
- Уверение за стенограф, издадено од УДСЈ — Београд на име Драги Башески, ул. „Партизанска“ бр. 21, Прилеп. (3355)
- Свидетелство за завршено стопанско училиште на име Драги Башески, ул. „Партизанска“ бр. 21, Прилеп. (3356)
- Свидетелство за VIII одделение на име Тоде Петрески, с. Старо Лагово, Прилеп. (3357)
- Свидетелство за VIII одделение на име Ладос Петрески, с. Ст. Лагово, Прилеп. (3358)
- Свидетелство за VIII одделение на име Гоце Петрески, с. Ст. Лагово, Прилеп. (3359)
- Воена книшка издадена од Секретаријатот за народна одбрана Куманово на име Томислав Солтир Трајановски, с. Вакав, Куманово. (3360)
- Работна книшка рег. бр. 7683, серија бр. 4871, издадена од Собранието на општината Ресен на име Мексуд Ёнвер Мустафов, — Ресен. (3361)
- Свидетелство за VIII одделение на име Шабан Арслани, с. Чифлик, Тетово. (3362)
- Свидетелство за I клас на име Салајдин Зилфид, ул. „Корушка“ бр. 15, Тетово. (3363)
- Свидетелство за IV разред на име Сали Нифити, с. Раковец, Тетово. (3364)
- Воена книшка сер. А.Г. бр. 91308 на име Насуф Амети, с. Д. Палчиште, Тетово. (3365)
- Лична карта на име Ејупи Куфли, с. Србиново, Гостивар. (3366)
- Свидетелство за V одделение на име Ангелко Мојкоски, с. Дуф, Гостивар. (3367)
- Свидетелство за V одделение на име Јаким Мојкоски, с. Дуф, Гостивар. (3368)
- Свидетелство за VI одделение основно училиште на име Анча Петреска, ул. „Ж. Брајкоски“ бр. 95, Гостивар. (3369)
- Свидетелство за осмолетка на име Фефки Демири, ул. „Чеде Филиповски“ бр. 42, Гостивар. (3370)
- Ученичка книшка на име Огњан Дамјанов, ул. „Плачковица“ бр. 15, Кочани. (3371)
- Свидетелство за VIII одделение на име Илинка Тодороска, с. Дебреште, Прилеп. (3372)
- Здравствена легитимација на име Јованка Тренеска, с. Дебреште, Прилеп. (3373)
- Работна книшка на име Василка Наумовска, ул. „ЈНА“ бр. 152/3, Куманово. (3374)

Воена книшка издадена од В.П. — Зрењанин на име Данојле Веле Талевски, с. Журче, Д. Хисар. (3475)

Здравствена легитимација на име Камиле Јашарова, ул. „Љубојно“ 3, Битола. (3476)

Работна книшка на име Надежда Ракочевиќ, ул. „Ш Македонска ударна бригада“ бр. 69/3, Куманово. (3477)

Свидетелство за VIII одделение на име Смиља Радовановиќ, с. Благец, Винаца. (3478)

Здравствена легитимација на име Цветанка Никодинец, ул. „Илија Василески“ бр. 1, Прилеп. (3479)

Пасош на име Тахир Исмаилоски, ул. „Дабнички завој“ бр. 73, Прилеп. (3480)

Работна книшка на име Божидар Апостоловиќ, ул. „25 февруар“ Куманово. (3481)

Свидетелство издадено од Училиштето „Перо Након“ — Куманово на име Атанас Ајдарски, с. Шупли Камен, Куманово. (3482)

Здравствена легитимација на име Ангел Димитровски, ул. „М. Тито“ бр. 1, Кр. Паланка. (3483)

Воена книшка на име Трајче Ристов, с. Марена, Кавадарци. (3484)

Работна книшка на име Цвета Давчева, ул. „9-ти ноември“ бр. 38, Т. Велес. (3485)

Свидетелство за VIII одделение на име Злата Режанкова, Винаца. (3486)

Возачка дозвола бр. 1778 на име Стојко Кироски, с. Радиовце, Тетово. (3487)

Свидетелство од IV клас на име Гази Изаири, с. Боговиње, Тетово. (3488)

Возачка дозвола на име Зејнел Зејнели, ул. „Г. Петров“ бр. 12, Тетово. (3489)

Сообраќајна дозвола за комбе рег.бр. БТ 368-00 на Лимаро-браварска задруга „Слобода“ — Прилеп. (3490)

Свидетелство за VIII одделение на име Нада Подисачоска, с. М. Коњари, Прилеп. (3491)

Работна книшка рег. бр. 5312, серија бр. 297483, издадена од Собранието на општината Ресен на име Коља Крсте Тасевска, с. Стење, Ресен. (3492)

Свидетелство за VIII одделение на име Спасија Станческа, ул. „Марксва“ бр. 12-7/9, Т. Велес. (3493)

Лична карта на име Муамет Дурмиши, с. Чelopeк, Тетово. (3494)

Возачка дозвола бр. 1072 на име Александар Живковиќ, Гостивар. (3495)

Лична карта на име Абдулсамет Ајети, с. Добридол, Гостивар. (3496)

Диплома од Гимназија на име Назми Муслиу, с. Каменеане, Тетово. (3497)

Свидетелство за VIII одделение на име Сунца Стојановска, с. Д. Лешница, Тетово. (3498)

Земјоделска здравствена легитимација на име Бесим Зенуни, с. Групчин, Тетово. (3499)

Земјоделска здравствена легитимација на име Идавер Зенуни, с. Групчин, Тетово. (3501)

Земјоделска здравствена легитимација на име Џемалудин Зенуни, с. Групчин, Тетово. (3502)

Земјоделска здравствена легитимација на име Шадије Зенуни, с. Групчин, Тетово. (3503)

Земјоделска здравствена легитимација на име Шериф Зенуни, с. Групчин, Тетово. (3504)

Свидетелство за I клас гимназија на име Ирфан Лимани, с. Балиндол, Гостивар. (3505)

Работна книшка рег. бр. 7724, серија бр. 60989, издадена од Собранието на општината — Ресен на име Антина Алексо Лазаровска, ул. „29 ноември“ бр. 66, Ресен. (3506)

Свидетелство за VIII одделение на име Лазар Доневиќ, ул. „Илинденска“ бр. 25, Делчево. (3507)

Здравствена книшка на име Зора Деспотовска, с. Бистрица, Битола. (3508)

Свидетелство на име Вита Миткоска, ул. „М. Тито“ бр. 28, Прилеп. (3509)

Работна книшка на име Душан Котески, ул. „М. Пијаде“ бр. 269, Прилеп. (3510)

Работна книшка на име Живко Јаноски, ул. „П. Котеска“ бр. 60, Прилеп. (3511)

Свидетелство за завршен испит од трговска школа — Скопје на име Томислав Арискоски, ул. „Стеван Апостолоски“ бр. 21, Прилеп. (3512)

Работна книшка на име Ленче Андреева, ул. „Б. Каракостев“ бр. 54, Т. Велес. (3513)

Диплома за завршена гимназија на име Коцка Гигова, ул. „Св. Климент“ бр. 33, Т. Велес. (3514)

Свидетелство на име Илјаз Дехари, с. Цепчиште, Тетово. (3515)

Свидетелство за VIII одделение на име Марија Поповска, с. Митрашинци, Берово. (3516)

Здравствена книшка бр. 86013 на име Анѓа Стојаноска, ул. „Св. Спироски“ бр. 32, Гостивар. (3517)

Свидетелство за VIII одделение на име Драган Апостоловски, с. Нежилово, Т. Велес. (3518)

Свидетелство за IV одделение, издадено од Основното училиште „Гоце Делчев“ — с. Љубанци на име Ангел Димов Чаковски, Скопје. (3520)

Здравствена легитимација издадена од Скопје на име Марјан Трајан Тушевски, с. Агино Село, Куманово. (3521)

Свидетелство за положен завршен испит дел. бр. 01-802/1/65, издадено од Училиштето за кв. работници во трговијата „Цветан Димов“ — Струмица на име Кирил Николов, Скопје. (3522)

Здравствена легитимација издадена од Скопје на име Машо Куртовиќ, Скопје. (3523)

Работна книшка издадена од Скопје на име Душанка Илиева, Скопје. (3524)

Воена книшка издадена од Краљево на име Живко Митрески, Г. Петров. (3525)

Свидетелство за IV одделение, издадено од Основното училиште во с. Малковец — Кичево на име Јаким Силјановски, Скопје. (3526)

Диплома издадена од ГТУ „Здравко Цветковски“ — Скопје на име Иван Петковски, Скопје. (3527)

Воена книшка издадена од Скопје на име Ваит Мамути, Скопје. (3528)

Свидетелство за положен завршен испит, издадено од Гимназијата „Никола Карев“ — Скопје на име Горица Бозановска, Скопје. (3529)

Свидетелство за завршено VII одделение, издадено од Основното училиште „Коле Неделковски“ — Скопје на име Благоја Поповски, Скопје. (3530)

Здравствена легитимација издадена од Скопје на име Горѓи Наумов, Скопје. (3531)

Воена книшка издадена од Титовград на име Иван Љубе Велковски, Г. Петров. (3532)

Воена книшка издадена од Скопје на име Меди Сами Редепов, Скопје. (3533)

Воена книшка издадена од Скопје на име Славољуб Илија Лахтевски, Скопје. (3534)

Воена книшка издадена од Скопје на име Ангеле Јаневски, Скопје. (3535)

Работна книшка издадена од Љубљана на име Ратка Стаменковска, Скопје. (3536)

Воена книшка издадена од Скопје на име Рамзи Џанова, Скопје. (3537)

Индекс бр. 1287, издаден од Архитектонскиот факултет — Скопје на име Миломир Петар Јанковиќ, Скопје. (3538)

Свидетелство за положен завршен испит, издадено од УЗУС „Коце Металец“ — Скопје на име Никола Јосимовски, Скопје. (3539)

Свидетелство за VIII одделение на име Трајко Р. Поповски, с. Бешиште, Прилеп. (3540)

Лична карта на име Трајче Јовановски, с. Еловец, Т. Велес. (3541)

Свидетелство за завршен испит на име Слободан Илиевски, ул. „Д. Влахов“ бр. 135, Т. Велес. (3542)

Свидетелство за завршена осмолетка на име Меваип Фаризи, с. Радуша, Скопје. (3544)

Свидетелство за завршена осмолетка на име Шефкет Амети, с. Радуша, Скопје. (3545)

СОДРЖИНА

СОДРЖИНА	Страна
11. Одлука за распоредот на девизите утврдени за потребите на Социјалистичка Република Македонија за 1977 година — —	41
12. Одлука за изменување и дополнување на Одлуката за определување корисници на средства за изградба на објекти за физичка култура што се од општ интерес за Републиката во периодот од 1971 до 1975 година и распределба на средствата што ќе се остваруваат во 1973 година по основ на посебниот републички данок на промет	43
13. Решение за именување директор на Дирекцијата за републички стоковни резерви	43
14. Решение за именување советник на републичкиот секретар за култура — — —	44
15. Решение за именување советник на републичкиот секретар за култура — — —	44
16. Решение за разрешување од должност помошник на директорот на Републичкиот завод за цени — — — — —	44
17. Одлука на Уставниот суд на Македонија, У. бр. 52/75 од 25 ноември 1976 година —	44
18. Одлука на Уставниот суд на Македонија, У. бр. 78/75 од 10 декември 1976 година —	45
19. Одлука на Уставниот суд на Македонија, У. бр. 129/75 од 30 декември 1976 година —	45
Општи акти на самоуправните интересни заедници	
30. Одлука за проширување на правата на целосна здравствена заштита по основ на задолжителни видови на здравствена заштита на населението (работници) — — —	47
31. Одлука за проширување на правата на целосна здравствена заштита по основ на задолжителни видови на здравствена заштита на населението (земјоделци) — — —	47
32. Одлука за утврдување на основицата за пресметување и плаќање на придонесот за здравствено осигурување на лица вработени кај приватни работодавци за 1977 година — — — — —	47
33. Одлука за постојаните износи на придонесите за здравствено осигурување на одделни категории лица надвор од работен однос осигурени по прописите за здравствено осигурување за 1977 година — — —	48
34. Одлука за учество на Фондот на работничкото осигурување во покривање на трошоците за проширување на задолжителните видови на здравствена заштита на земјоделските осигуреници во 1977 година —	49
35. Одлука за измена и дополнување на Статутот на Заедницата на здравственото осигурување на земјоделците — Куманово —	49
36. Одлука за измена и дополнување на Статутот на Заедницата на здравственото осигурување на работниците — Куманово —	49
37. Одлука за учество на Фондот на работничко осигурување во покривање на трошоци за проширување за задолжителни видови на здравствена заштита на земјоделски осигуреници во 1977 година —	50
38. Одлука за применување на Општествениот договор за проширување на задолжителните видови на здравствена заштита на населението — — — — —	50
39. Одлука за применување на Општествениот договор за проширување на задолжителните видови на здравствена заштита на населението — — — — —	50
40. Одлука за основиците и постојаните износи на придонесите за здравственото осигурување за одделни категории лица —	50
41. Одлука за стапките и тарифата на придонесите за здравственото осигурување на работниците за 1977 година — — —	52
42. Одлука за стапките и износите на придонесите за здравственото осигурување на земјоделците за 1977 година — — —	52
43. Одлука за продолжување важноста на Одлуката за определување на основици за пресметување и плаќање на придонесите за здравственото осигурување на самостојните занаетчи, угостители, адвокати и превозници — — — — —	53
44. Одлука за утврдување на основицата за пресметување и плаќање на придонесот за здравствено осигурување на лица вработени кај приватните работодавци —	53
45. Одлука за височината на придонесот за здравственото осигурување на членовите на семејствата на југословенските државјани вработени во странски земји, со кои не се склучени спогодби за здравствено осигурување — — — — —	53
46. Одлука за условите под кои се смета дека осигуреникот издржува членови на семејството и дека членот на семејството нема сопствени приходи доволни за издржување	54
47. Одлука за измена и дополнување на Одлуката за обезбедување вршењето на стручните, финансиските и административните работи на Општинската заедница на здравството и здравственото осигурување — Прилеп — — — — —	54
48. Одлука за стапките и тарифата на придонесот за здравствено осигурување на работниците и стапката на посебниот придонес за користење на здравствена заштита во странство за 1977 година — — —	55
49. Одлука за височината на придонесите за финансирање на здравственото осигурување на земјоделците за 1977 година — — —	55
50. Одлука за утврдување стапката на придонесот за непосредна детска заштита — — —	56
51. Одлука за утврдување на стапката на придонесот од личниот доход од работен однос на Самоуправната интересна заедница на основното образование — — — — —	56
52. Одлука за стапката на придонесот за општествена заштита на децата во 1977 година — — — — —	56
53. Одлука за утврдување на стапките на придонесот од доходот на организациите на здружен труд и установите што остваруваат доход и утврдување на стапките на придонесот од личен доход на граѓаните за 1977 година — — — — —	56
54. Одлука за утврдување на стапките на придонесите за Заедницата за социјална заштита — Прилеп — — — — —	57
55. Одлука за утврдување стапките на придонесите за основно образование и воспитување за 1977 година — — — — —	57
56. Одлука за утврдување стапки на придонеси за финансирање на основното образование — Демир Хисар — — — — —	57
57. Одлука за утврдување на стапките на придонесот за физичка култура — — — — —	58
58. Одлука за висината на стапката на придонесот за станбена изградба — — — — —	58